

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 50

Год. LX

Понеделник, 26 јули 2004

Цена на овој број е 350 денари

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
965. Закон за изменување и дополнување на Законот за пензиското и инвалидското осигурување.....	2	975. Решение за разрешување од функцијата државен секретар во Министерството за образование и наука.....	8
966. Одлука за испраќање на единица на Армијата на Република Македонија за учество во мировната операција во Авганистан.....	6	976. Решение за разрешување од функцијата државен секретар во Министерството за труд и социјална политика.....	8
967. Решение за разрешување и именување заменици на претседателот и членови на Координативното тело за реализирање на активностите кои што произлегуваат од Планот за подготовки и активности во Република Македонија околу одржувањето на Олимпијадата во Атина 2004 година.....	6	977. Решение за разрешување од функцијата државен секретар во Министерството за локална самоуправа.....	8
968. Решение за разрешување од функцијата државен секретар во Министерството за внатрешни работи.....	7	978. Решение за разрешување од функцијата државен секретар во Министерството за култура.....	8
969. Решение за разрешување од функцијата државен секретар во Министерството за правда.....	7	979. Решение за разрешување од функцијата државен секретар во Министерството за транспорт и врски.....	9
970. Решение за разрешување од функцијата државен секретар во Министерството за надворешни работи.....	7	980. Решение за разрешување од функцијата државен секретар во Министерството за животна средина и просторно планирање.....	9
971. Решение за разрешување од функцијата државен секретар во Министерството за финансии.....	7	981. Решение за именување државен секретар во Министерството за внатрешни работи.....	9
972. Решение за разрешување од функцијата државен секретар во Министерството за економија.....	7	982. Решение за именување државен секретар во Министерството за правда...	9
973. Решение за разрешување од функцијата државен секретар во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.....	8	983. Решение за именување државен секретар во Министерството за надворешни работи.....	9
974. Решение за разрешување од функцијата државен секретар во Министерството за здравство.....	8	984. Решение за именување државен секретар во Министерството за финансии.....	9
		985. Решение за именување државен секретар во Министерството за економија.....	10
		986. Решение за именување државен секретар во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство	10
		987. Решение за именување државен секретар во Министерството за здравство.....	10

	Стр.		Стр.
988. Решение за именување државен секретар во Министерството за образование и наука.....	10	1001. Решение за именување членови на Управниот одбор на Агенцијата за странски инвестиции на Република Македонија.....	13
989. Решение за именување државен секретар во Министерството за труд и социјална политика.....	10	1002. Решение за разрешување од функцијата директор на Дирекцијата за слободни економски зони - Скопје.....	13
990. Решение за именување државен секретар во Министерството за локална самоуправа.....	10	1003. Решение за именување директор на Дирекцијата за слободни економски зони - Скопје.....	13
991. Решение за именување државен секретар во Министерството за култура.....	11	1004. Решение за разрешување од функцијата заменик на генералниот секретар на Владата на Република Македонија.....	13
992. Решение за именување државен секретар во Министерството за транспорт и врски.....	11	1005. Решение за именување заменик на генералниот секретар на Владата на Република Македонија.....	13
993. Решение за именување државен секретар во Министерството за животна средина и просторно планирање.....	11	1006. Програма за изградба и одржување на станови сопственост на Република Македонија за 2004 година.....	14
994. Решение за разрешување и именување членови на Управниот одбор на Јавната установа за деца - Детска градинка „Раде Јовчевски - Корчагин“ - Скопје.....	11	1007. Наредба за уплата на средствата на солидарноста.....	22
995. Решение за разрешување и именување членови на Управниот одбор на Јавната установа за деца - Детска градинка „Кочо Рацин“ - Скопје.....	11	1008. Правилник за постапката на отворањето на понудите кај отворениот повик и ограничениот повик и за образецот за водење на записник за отворањето на понудите.....	22
996. Решение за разрешување и именување членови на Управниот одбор на Јавната установа за деца - Детска градинка „Росица“ - Скопје.....	12	1009. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за категоризација на спортистите од Република Македонија.....	24
997. Решение за разрешување и именување членови на Управниот одбор на Јавната установа за деца - Детска градинка „Фемо Кулаков“ - Неготино.....	12	1010. Одлука за определување највисоки цени на одделни нафтени деривати утврдени согласно Методологијата.....	25
998. Решение за разрешување од функцијата директор на Бирото за јавна безбедност.....	12	1011. Решение на Комисијата за хартии од вредност.....	26
999. Решение за именување директор на Бирото за јавна безбедност.....	12	1012. Решение на Комисијата за хартии од вредност.....	27
1000. Решение за разрешување од функцијата заменик на директорот на Државниот завод за статистика.....	12	1013. Решение на Комисијата за хартии од вредност.....	27
		1014. Решение за ставање во примена на установен катастар на недвижности..	27
		Огласен дел	1-100

965.

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ**

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за пензиското и инвалидското осигурување,

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 19 јули 2004 година.

Бр. 07-3189/1
19 јули 2004 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
д-р **Љупчо Јордановски, с.р.**

ЗАКОН**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ****Член 1**

Во Законот за пензиското и инвалидското осигурување ("Службен весник на Република Македонија" бр. 80/93, 3/94, 14/95, 71/96, 32/97, 24/2000, 96/2000, 5/2001, 50/2001 и 85/2003) во членот 134 став 2 зборовите: "лекарот што го лекува или на лекарска комисија" се заменуваат со зборовите: "надлежниот матичен лекар и од лекарска комисија на Фондот за здравствено осигурување на Македонија".

Ставот 3 се заменува со два нови става 3 и 4, кои гласат:

"Со барањето, односно предлогот за утврдување на инвалидност, односно неспособност за работа, подносителот е должен да приложи медицинска, работна и друга документација потребна за утврдување на инвалидност.

На предлогот за утврдување на инвалидност, односно неспособност за работа со наод и мислење за здравствената состојба и за работната способност на осигуреникот од надлежниот матичен лекар, соглас-

ност со свој наод, оценка и мислење дава лекарската комисија на Фондот за здравствено осигурување на Македонија, врз основа на лекарски преглед на осигуреникот".

Ставот 4 станува став 5.

По ставот 5 се додава нов став 6, кој гласи:

"Со акт на Фондот се уредува задолжителниот минимум на обемот и содржината на медицинската документација потребна за утврдување на инвалидност".

Член 2

По членот 134 се додава нов член 134 -а, кој гласи:

"Член 134-а

Барањето, односно предлогот за утврдување на инвалидност, односно неспособност за работа со медицинска, работна и друга документација, осигуреникот преку подрачната единица на Стручната служба на Фондот, ги доставува до Комисијата за утврдување на комплетност и уредност на документацијата, која се формира во рамките на Фондот.

Комисијата од ставот 1 на овој член врши проверка на комплетноста и уредноста на доставената документација, согласно со Одлуката за задолжителниот минимум на обемот и содржината на медицинската документација во постапката за остварување право врз основа на инвалидност и истата ја доставува до Комисијата за оценка на работната способност.

Со акт на Фондот се уредува составот и начинот на работа на Комисијата."

Член 3

Членот 139 се менува и гласи:

"За остварување на правата врз основа на загубена работна способност, преостаната работна способност, телесно оштетување и неспособност за работа врз основа на која се стекнува право на инвалидска, односно семејна пензија, фактичката состојба се утврдува врз основа на наод, оценка и мислење на Комисијата за оценка на работната способност.

Комисијата од ставот 1 на овој член се формира во рамките на Фондот.

Со акт на Фондот се уредува составот на Комисијата за оценка на работната способност, како и други прашања во врска со работата на Комисијата.

Во наодот, оцената и мислењето врз основа на кои е утврдена инвалидност, односно неспособност за работа врз основа на која се стекнува право на инвалидска, односно семејна пензија, се утврдува и обврска за задолжителен контролен преглед, кој се врши во рок не пократок од една година, а најдоцна до две години од денот на утврдена инвалидност.

Задолжителниот контролен преглед од ставот 4 на овој член го врши комисија за задолжителен контролен преглед составена од доктори специјалисти во орган, односно установа определена од министерот за труд и социјална политика.

Задолжителниот контролен преглед од ставот 4 на овој член не можат да го вршат исти лица, кои претходно учествувале во постапката за утврдување на инвалидност.

До донесувањето на решение по извршениот задолжителен контролен преглед, на осигуреникот му се исплатува времена инвалидска, односно семејна пензија.

Правото на инвалидска, односно семејна пензија престанува доколку корисникот не се јави на задолжителен контролен преглед во рокот утврден во ставот 4 на овој член или со контролниот преглед, кај истиот, не е утврдена инвалидност, односно неспособност за работа.

Во случаите определени во ставот 8 на овој член на корисникот со решение му се запира исплатата на времената инвалидска, односно семејна пензија и го губи својството пензионер."

Член 4

Членот 139-а се менува и гласи:

"Наодот, оцената и мислењето на Комисијата за оценка на работната способност со кои е утврдена инвалидност, односно неспособност за работа, врз основа на кои се стекнува право на пензија, подлежи на преоценка-ревизија од Комисија за преоценка - ревизија на наод, оценка и мислење за утврдување на инвалидност, односно неспособност за работа, која ја образува министерот за труд и социјална политика, од истакнати медицински стручњаци.

Комисијата за преоценка - ревизија на наод, оценка и мислење за утврдување на инвалидност, односно неспособност за работа од ставот 1 на овој член, може да врши преоценка - ревизија и на наод, оценка и мислење со кои не е утврдена инвалидност, односно неспособност за работа, донесени од Комисијата за оценка на работната способност, како и на наодите од Комисијата за задолжителен контролен преглед, по случаен избор.

При вршењето на преоцената - ревизијата може да се изврши непосреден лекарски преглед на осигуреникот.

Преоцената - ревизијата од ставот 1 на овој член се врши најдоцна во рок од 40 дена од денот на донесувањето на наодот, оцената и мислењето, пред донесувањето на решение за право на пензија.

Комисиите од ставот 2 на овој член се должни да постапат по забелешките дадени во постапката за преоценка - ревизија и да донесат нов наод, оценка и мислење.

Со акт на министерот за труд и социјална политика се уредува организацијата, составот и начинот на работа на Комисијата за преоценка - ревизија на наод, оценка и мислење за утврдување на инвалидност, односно неспособност за работа."

Член 5

Во членот 140 став 2 бројот "45" се заменува со бројот "60".

По ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи:

"Во решението со кое е утврдена инвалидност, односно неспособност за работа, се утврдува и денот кога осигуреникот, односно корисникот на правото, треба да се јави на задолжителниот контролен преглед од членот 139 став 4 на овој закон."

Ставот 3 станува став 4.

Член 6

Во членот 146 по ставот 2 се додаваат два нови става 3 и 4, кои гласат:

"Правото на инвалидска пензија врз основа на решение за утврдена инвалидност, се остварува најдоцна во рок од три месеца од правосилноста на решението.

Доколку правото на инвалидска пензија не биде остварено во рокот определен во ставот 3 на овој член, осигуреникот се упатува на повторен комисииски преглед, по службена должност."

Ставот 3 се брише.

Член 7

Во членот 154 по ставот 1 се додаваат два нови става 2 и 3, кои гласат:

"Доколку корисник на инвалидска, односно семејна пензија не се јави на задолжителен контролен преглед, му се запира исплата на пензијата и го губи својството пензионер.

Комисијата за задолжителен контролен преглед од членот 139 став 5 на овој закон на корисникот на инвалидска, односно семејна пензија му доставува известување во кое е наведено времето и местото кога и каде треба да се јави на контролниот преглед."

Член 8

Во членот 156 став 1 по зборовите: "врз основа на" се додаваат зборовите: "загубената, односно", а зборовите: "потребата од помош и нега" се заменуваат со зборовите: "загубената работна способност".

Член 9

Во членот 161 се додава нов став 2, кој гласи:
"Директорот на Фондот има заменик."

Член 10

Во членот 163 по ставот 1 се додава нов став 2, кој гласи:

"Статутот и другите општи акти од ставот 1 точка 1 на овој член ги донесува Управниот одбор на Фондот, по претходно прибавено мислење од Министерството за труд и социјална политика."

Член 11

Во членот 164 ставот 1 се менува и гласи:

"Директорот на Фондот и неговиот заменик ги именува Управен одбор по пат на јавен конкурс."

Во ставовите 2, 3, 4 и 5 по зборот: "Фондот" се додаваат зборовите: "односно заменик директор".

Во ставот 5 по зборот "директор" точката се брише и се додаваат зборовите: "односно заменик директор".

Член 12

Во членот 172 по точката 6) се додава нова точка 7), која гласи:

"7) дел од износот на платената акциза на минерални масла наведени во членот 28 став (1) точки 1), 2) и 5) од Законот за акцизите;"

Точката 7) станува точка 8).

Член 13

По членот 191 се додаваат два нови члена 191-а и 191-б, кои гласат:

"Член 191-а

Кога доктор специјалист кој учествува во постапка за утврдување на инвалидност, односно неспособност за работа, во своето работење неосновано утврди постоење на инвалидност или не пријави неистинитата, односно погрешна медицинска документација, тоа претставува повреда на обврските утврдени со закон и основа за престанок на работниот однос со отказ.

Член 191-б

Лице кое издало погрешна или неистинитата медицинска документација, неосновано утврдило постоење на инвалидност или не пријавило инвалидност, или доставило неистинитата медицинска документација, ќе одговара за кривично дело и ќе биде казнето согласно со Кривичниот законик."

Член 14

Правилникот за листата на професионални болести, Правилникот за организацијата, составот и начинот на работа на Комисијата за преоцена -ревизија на наод, оценка и мислење за утврдување на инвалидност, односно неспособност за работа, Правилникот за телесни оштетувања, Деловникот за работа на Комисијата на Владата на Република Македонија за решавање во втор степен по предметите од пензиското и инвалидското осигурување, Правилникот за организацијата, составот и начинот на работа на Комисијата за оценка на работната способност, Правилникот за организацијата, составот и начинот на работа на комисијата за утврдување на комплетност и уредност на документација на Фондот, Одлуката за задолжителен минимум на обемот и содржината на медицинската документација во постапката за остварување право врз основа на инвалидност и Статутот на Фондот, ќе се донесат, односно усогласат со овој закон најдоцна до три месеца од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 15

Поднесените барања и започнатите постапки за утврдување на инвалидност и остварување на инвалидска, односно семејна пензија до денот на влегувањето

во сила на овој закон ќе се завршат според прописите кои важеле пред денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 16

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

L I G J I

PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT
PËR SIGURIM PENSIONAL DHE INVALIDOR

Neni 1

Në Ligjin për sigurim pensional dhe invalidor ("Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 80/93, 3/94, 14/95, 71/96, 32/97, 24/2000, 96/2000, 5/2001, 50/2001 dhe 85/2003) në nenin 134, paragrafi 2 fjalët: "mjeku që e shëron ose në komisionit mjekësor" zëvendësohen me fjalët: "mjeku kompetent амë dhe nga Komisioni mjekësor i Fondit për sigurim shëndetësor itë Maqedonisë".

Paragrafi 3 zëvendësohet me dy paragrafë të rinjja 3 dhe 4 si vijojnë:

"Me kërkesën, përkatësisht propozimin për verifikimin e invaliditetit përkatësisht paaftësisë për punë, parashtruesi është i detyruar të dorëzojë dokumentacion mjekësor të punës dhe dokumentacion tjetër të nevojshëm për verifikimin e invaliditetit.

Për propozimin për verifikimin e invaliditetit, përkatësisht paaftësisë për punë me ekspertizë dhe mendim mjekësor për gjendjen shëndetësore dhe për aftësinë e punës së të siguruarit nga mjeku kompetent амë, pajtim me ekspertizën, vlerësimin dhe mendimin e vet e jep komisioni mjekësor i Fondit për sigurim shëndetësor të Maqedonisë, në bazë të kontrollit mjekësor të të siguruarit".

Paragrafi 4 bëhet paragraf 5.

Pas paragrafit 5 shtohet paragraf i ri 6, si vijon:

"Me aktin e Fondit rregullohet minimumi i obligueshëm i vëllimit dhe përmbajtja e dokumentacionit medicinal mjekësor i nevojshëm për verifikimin e invaliditetit".

Neni 2

Pas nenit 134 shtohet nen i ri 134-a, si vijon:

"Neni 134-a

Kërkesën, përkatësisht propozimin për verifikimin e invaliditetit, përkatësisht paaftësisë për punë me dokumentacion mjekësor, të punës dhe dokumentacion tjetër, i siguruari përmes njësisë rajonale të Shërbimit kompetent të Fondit, ia dërgon në Komisionit për verifikimin e tërësisë dhe rregullshmërisë së dokumentacionit, i cili formohet në suazat e Fondit.

Komisioni nga paragrafi 1 i këtij neni bën kontrollin e tërësisë dhe rregullshmërisë së dokumenteve, në pajtim me Vendimin për minimumin e obligueshëm të vëllimit dhe përmbajtjes së dokumentacionit mjekësor në procedurën për realizimin e të drejtës në bazë të invaliditetit dhe të njëjtën ia dërgon Komisionit për vlerësimin e aftësisë së punës.

Me aktin e Fondit rregullohet përbërja dhe mënyra e punës së Komisionit."

Neni 3

Neni 139 ndryshon si vijon:

"Për realizimin e të drejtave në bazë të aftësisë së humbur të punës, aftësisë së ngelur të punës, dëmtimit trupor dhe paaftësisë për punë, në bazë të tsë cilës përfitohet e drejta e penzionit invalidor gjegjësisht përkatësisht pensionit familjare, gjendja faktike përcaktohet përcaktohetverifikohet në bazë të konstatimitekspertizës, vlerësimit dhe mendimit të Komisionit për vlerësimin e aftësisë së punës.

Komisioni nga paragrafi 1 i këtij neni formohet në suazat e Fondit.

Me akt të Fondit rregullohet përbërja e Komisionit për vlerësimin e aftësisë së punës, si dhe çështje të tjera lidhur me punën e Komisionit.

Në ekspertizën, vlerësimin dhe mendimin në bazë të të cilit është verifikuar invaliditeti, përkatësisht paaftësia për punë në bazë të së cilës fitohet e drejta e pensionit invalidor, përkatësisht pensionit familjar, përcaktohet edhe obligimi për kontroll të obligueshëm, i cili bëhet në afat jo më të shkurtër se një vit, e më së voni deri në 2 vjet nga dita e verifikimit të invaliditetit.

Kontrollin e obligueshëm mjekësor nga paragrafi 4 i këtij neni e bën Komisioni për kontroll të obligueshëm mjekësor të përbërë nga mjekë specialistë në organin, përkatësisht institucionin e përcaktuar nga ministri i Punës dhe Politikës Sociale.

Kontrollin e obligueshëm mjekësor nga paragrafi 4 i këtij neni nuk mund ta bëjnë personat e njëjtë, të cilët paraprakisht kanë marrë pjesë në procedurën për verifikimin e invaliditetit.

Deri në marrjen e vendimit pas kontrollit të obligueshëm të kryer, të siguruarit i paguhet pension i përkohshëm invalidor, përkatësisht familjar.

E drejta e pensionit invalidor, përkatësisht pensionit familjar pushon nëse shfrytëzuesi nuk paraqitet në kontrollin e detyrueshëm mjekësor në afatin e përcaktuar në paragrafin 4 të këtij neni ose me kontrollin mjekësor, te personi në fjalë, nuk është verifikuar invaliditeti, përkatësisht paaftësia për punë.

Në rastet e përcaktuara në paragrafin 8 të këtij neni, shfrytëzuesit, me vendim i ndërpritet pagesa e pensionit të përkohshëm invalidor, përkatësisht familjar dhe e humb cilësinë pensionist.”

Neni 4

Neni 139-a ndryshon si vijon:

“Ekspertiza, vlerësimi dhe mendimi i Komisionit për vlerësimin e aftësisë së punës me të cilën është verifikuar invaliditeti, përkatësisht paaftësia për punë, në bazë të së cilës fitohet e drejta e pensionit, i nënshtrohet rivlerësimit – revizionit nga Komisioni për rivlerësim-revizion të ekspertizës, vlerësimit dhe mendimit për verifikimin e invaliditetit, përkatësisht paaftësisë për punë, të cilin e formon ministri i Punës dhe Politikës Sociale, nga ekspertë të dalluar mjekësorë.

Komisioni për rivlerësim-revizion të ekspertizës, për vlerësim dhe mendim për verifikimin e invaliditetit, përkatësisht paaftësisë për punë nga paragrafi 1 i këtij neni, mund të bëjë rivlerësim-revizion edhe të ekspertizës, vlerësimit dhe mendimit me të cilin nuk është verifikuar invaliditeti, përkatësisht paaftësia për punë, të miratuar nga Komisioni për vlerësim të aftësisë për punë, si dhe të ekspertizave të Komisionit për kontroll të obligueshëm, sipas zgjedhjes së rastësishme.

Gjatë kryerjes së rivlerësimit – revizionit mund të bëhet kontrolli i drejtpërdrejtë mjekësor i të siguruarit.

Rivlerësimi - revizionin nga paragrafi 1 i këtij neni bëhet më së voni në afat prej 40 ditësh nga dita e miratimit të ekspertizës, vlerësimit dhe mendimit, para marrjes së vendimit për të drejtën e pensionit.

Komisionet nga paragrafi 2 të këtij neni janë të obliguara të veprojnë sipas vërejtjeve të dhëna në procedurën për rivlerësim - revizionin dhe të miratojnë ekspertizë, vlerësim dhe mendim të ri.

Me aktin e ministrit të Punës dhe Politikës Sociale rregullohet organizimi, përbërja dhe mënyra e punës së Komisionit për rivlerësim - revizion të ekspertizës, vlerësimit dhe mendimit për verifikimin e invaliditetit, përkatësisht paaftësisë për punë.”

Neni 5

Në nenin 140 paragrafi 2, numri “45” zëvendësohet me numrin “60”.

Pas paragrafit 2 shtohet paragraf i ri 3, si vijon:

“Në vendimin me të cilin është verifikuar invaliditeti, përkatësisht paaftësia për punë, caktohet edhe dita kur i siguruari, përkatësisht shfrytëzuesi i së drejtës, duhet të paraqitet në kontrollin e obligueshëm mjekësor nga neni 139 paragrafi 4 i këtij ligji.”

Paragrafi 3 bëhet paragraf 4.

Neni 6

Në nenin 146 pas paragrafit 2 shtohen dy paragrafë të rinj 3 dhe 4, si vijojnë:

“E drejta e pensionit invalidor në bazë të vendimit për invaliditetin e verifikuar, realizohet më së voni në afat prej tre muajsh nga plotfuqishmëria e vendimit.

Nëse e drejta e pensionit invalidor nuk relizohet në afatin e përcaktuar në paragrafin 3 të këtij neni, i siguruari udhëzohet në kontroll të sërishëm në komision, sipas cilësinsë zyrtare.”

Paragrafi 3 fshihet.

Neni 7

Në nenin 154 pas paragrafit 1 shtohen dy paragrafë të rinj 2 dhe 3, si vijojnë:

“Nëse shfrytëzuesi i pensionit ivalidor, përkatësisht familjar nuk paraqitet në kontrollin e obligueshëm mjekësor, i ndërpritet pagesa e pensionit dhe e humb cilësinë pensionist.

Komisioni për kontroll të obliguar nga neni 139 paragrafi 5 i këtij ligji, shfrytëzuesit të pensionit invalidor, përkatësisht familjar i dorëzon njoftim në të cilin theksohet koha dhe vendi, kur dhe ku duhet të paraqitet në kontroll.”

Neni 8

Në nenin 156 paragrafi 1 pas fjalëve: “në bazë të” shtohen fjalët: “e humbura, përkatësisht”, ndërsa fjalët: “nevoja për ndihmë dhe kurim” zëvendësohen me fjalët: “aftësia e humbur për punë”.

Neni 9

Në nenin 161 shtohet paragraf i ri 2, si vijon:

“Drejtori i Fondit ka zëvendës.”

Neni 10

Në nenin 163 pas paragrafit 1 shtohet paragraf i ri 2, si vijon:

“Statutin dhe aktet tjera të përgjithshme nga paragrafi 1 pika 1 e këtij neni i miraton Këshilli drejtues i Fondit, pas marrjes paraprake të mendimit nga Ministria e Punës dhe Politikës Sociale.”

Neni 11

Në nenin 164 paragrafi 1 ndryshon si vijon:

“Drejtorin e Fondit dhe zëvendësin e tij i emëron Këshilli drejtues përmes konkursit publik.”

Në paragrafët 2, 3, 4 dhe 5 pas fjalës “Fondi” shtohen fjalët: “përkatësisht zëvendësdrejtori”.

Në paragrafin 5 pas fjalës “drejtori” pika fshihet dhe shtohen fjalët: “përkatësisht zëvendësdrejtori”.

Neni 12

Në nenin 172 pas pikës 6) shtohet pikë e re 7), si vijon:

“7) një pjesë e shumës së akcizës së paguar të yndyrave minerale të shënuara në nenin 28 paragrafi (1) pikat 1), 2) dhe 5) nga Ligji për akcizat;”.

Pika 7) bëhet pikë 8).

Neni 13

Pas nenit 191 shtohen dy nene të reja 191-a dhe 191-b, si vijojnë:

“Neni 191-a

Kur mjeku specialist i cili merr pjesë në procedurën e verifikimit të invaliditetit, përkatësisht paaftësisë për punë, në punën e vet verifikon pa bazë ekzistimin e invaliditetit

осе нук е лажмëрон документационин е павëртетë пëркатëсисхт документационин мјекëсор тë габуар, кјо парақет ценим тë облигимеве тë пëрцактуара ме лигј дхе базë пëр ндëрпрерјен е мarrëдхëниес сë пунëс ме pushим nga пuna.

Neni 191-b

Personi i cili ka dhënë dokumentacion mјekësor të gabuar ose të pavërtetë, pa bazë ka verifikuar ekzistimin e invaliditetit ose nuk ka paraqitur invaliditet, ose ka paraqitur dokumentacion jo të vërtetë mјekësor, do të përgjigjet përpunë penale dhe do të dënohet në pajtim me Kodin penal.”

Neni 14

Rregullorja për listën e sëmundjeve profesionale, Rregullorja për organizimin, përbërjen dhe mënyrën e punës së Komisionit për rivlerësim - revizion të ekspertizës mјekësore, vlerësimet dhe mendimet për verifikimin e invaliditetit, përkatësisht paaftësisë për punë, Rregullorja për dëmtimet trupore, Rregullorja për punën e Komisionit të Qeverisë të Republikës së Maqedonisë për vendosje në shkallën e dytë për lëndët e sigurimit pensional e invalidor, Rregullorja për organizimin, përbërjen dhe mënyrën e punës së Komisionit për vlerësimin e aftësisë për punë, Rregullorja për organizimin, përbërjen dhe mënyrën e punës së Komisionit të Fondit për përcaktimin e tërësisë dhe rregullshmërisë së dokumentacionit, Vendimi për minimumin e obligueshëm të vëllimit dhe përbërjes së dokumentacionit mјekësor në procedurën për realizimin e të drejtës në bazë të invaliditetit dhe Statutit të Fondit, do të miratohen, përkatësisht harmonizohen me këtë ligj më së voni deri tre muaj nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji.

Neni 15

Kërkesat e paraqitura dhe procedurat e filluara për verifikimin e invaliditetit dhe realizimin e pensionit invalidor, përkatësisht pensionit familjar deri në ditën e hyrjes në fuqi të këtij ligji do të kryhen sipas rregullave të cilat kanë vlerë para ditës së hyrjes në fuqi të këtij ligji.

Neni 16

Ky ligj hyn në fuqi ditën e tetë nga dita e shpalljes në “Gazetën zyrtare të Republikës së Maqedonisë”.

966.

Врз основа на член 41 став 3 од Законот за одбрана (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 42/2001 и 5/2003), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 23 јули 2004 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИСПРАЌАЊЕ НА ЕДИНИЦА НА АРМИЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА УЧЕСТВО ВО МИРОВНАТА ОПЕРАЦИЈА ВО АВГАНИСТАН

1. За учество во состав на Меѓународните сили за безбедносна поддршка на Авганистан - ИСАФ - 6, се испраќа единица на Армијата на Република Македонија - две пешадиски одделенија во состав од деветнаесет припадници на постојаниот состав на Армијата на Република Македонија, во состав на германскиот контингент на ИСАФ - 6, за период од шест месеци, сметано од август 2004 година, под лидерството на НАТО со силите на ИСАФ - 6.

2. Финансиските трошоци за транспорт, сместување, исхрана и итна медицинска помош на учесниците во мировната операција од точката 1 на оваа одлука, ги обезбедува Сојузна Република Германија, а останатиот дел од трошоците ги обезбедува Република Македонија.

3. Подготовките и организацијата на учесниците во мировната операција ќе ги изврши Министерството за одбрана.

4. По завршувањето на учеството во мировната операција, Владата на Република Македонија поднесува извештај пред Собранието на Република Македонија.

5. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 07-3245/1
23 јули 2004 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
д-р Љупчо Јордановски, с.р.

967.

Врз основа на член 36, став 6 од Законот за Владата на Република Македонија (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000 и 12/2003) и член 2 и 3 од Одлуката за образување на Координативно тело за реализирање на активностите кои што произлегуваат од Планот за подготовки и активности во Република Македонија околу одржувањето на Олимпијадата во Атина 2004 година (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 52/2003 и 57/2003), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 19 јули 2004 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИЦИ НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ И ЧЛЕНОВИ НА КООРДИНАТИВНОТО ТЕЛО ЗА РЕАЛИЗИРАЊЕ НА АКТИВНОСТИТЕ КОИ ШТО ПРОИЗЛЕГУВААТ ОД ПЛАНОТ ЗА ПОДГОТОВКИ И АКТИВНОСТИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ОКОЛУ ОДРЖУВАЊЕТО НА ОЛИМПИАДАТА ВО АТИНА 2004 ГОДИНА

1. Од должноста заменици на претседателот и членови на Координативното тело за реализирање на активностите кои што произлегуваат од Планот за подготовки и активности во Република Македонија околу одржувањето на Олимпијадата во Атина 2004 година се разрешуваат:

а) замениците на претседателот:

- Оливера Цветановска,
- Георги Трајчев.

б) членовите:

- Радивоја Јовановски,
- Владимир Симеонов,
- Скендер Османи,
- Кирил Настески,
- Ристо Танески,
- м-р Анита Ангеловска - Бежоска,
- Авзилатиф Џемаили,
- Веле Митаноски,
- Љубомир Михајловски,
- Асип Усеини,
- Владе Стојановски,
- Трајче Димов.

2. За заменици на претседателот и членови на Координативното тело за реализирање на активностите кои што произлегуваат од Планот за подготовки и активности во Република Македонија околу одржувањето на Олимпијадата во Атина 2004 година се именуваат:

а) за заменици на претседателот:

- Оливера Цветановска, државен секретар во Министерството за економија,
- Георги Трајчев, директор на Агенцијата за млади и спорт.

б) за членови:

- Салџи Рамадани, државен секретар во Министерството за внатрешни работи,
- Владимир Симеонов, државен советник во Министерството за надворешни работи,
- Зоран Црвенковски, државен секретар во Министерството за транспорт и врски,

- Кирил Настески, државен секретар во Министерството за животна средина и просторно планирање,

- Ристо Танески, советник во Министерството за култура,

- Мехази Цемали, државен секретар во Министерството за финансии,

- Ангелина Бачановиќ, државен секретар во Министерството за здравство,

- Веле Митаноски, директор на Агенцијата за информации,

- Љубомир Михајловски, директор на Царинската управа на Република Македонија,

- Асип Усеини, директор на Фондот за магистрални и регионални патишта,

- Владе Стојановски, директор на ЈП за стопанисување со станбен и деловен простор на Република Македонија,

- Трајче Димов, заменик на директорот на ЈП за стопанисување со објекти за спорт во сопственост на Република Македонија,

- претставник од Македонскиот олимписки комитет.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 17-2205/3
19 јули 2004 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Хари Костов, с.р.

968.

Врз основа на член 10 став 4 и 5 од Законот за државните службеници (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 112/2000, 34/2001, 103/2001, 43/2002, 98/2002, 17/2003, 40/2003, 85/2003 и 17/2004) и член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000 и 12/2003), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 19 јули 2004 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ФУНКЦИЈАТА ДРЖАВЕН СЕКРЕТАР ВО МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

1. Радивоја Јовановски се разрешува од функцијата државен секретар во Министерството за внатрешни работи, поради истек на мандатот.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 17-2806/1
19 јули 2004 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Хари Костов, с.р.

969.

Врз основа на член 10 став 4 и 5 од Законот за државните службеници (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 112/2000, 34/2001, 103/2001, 43/2002, 98/2002, 17/2003, 40/2003, 85/2003 и 17/2004) и член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000 и 12/2003), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 19 јули 2004 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ФУНКЦИЈАТА ДРЖАВЕН СЕКРЕТАР ВО МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ПРАВДА

1. Бари Шабани се разрешува од функцијата државен секретар во Министерството за правда, поради истек на мандатот.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 17-2807/1
19 јули 2004 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Хари Костов, с.р.

970.

Врз основа на член 10 став 4 и 5 од Законот за државните службеници (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 112/2000, 34/2001, 103/2001, 43/2002, 98/2002, 17/2003, 40/2003, 85/2003 и 17/2004) и член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000 и 12/2003), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 19 јули 2004 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ФУНКЦИЈАТА ДРЖАВЕН СЕКРЕТАР ВО МИНИСТЕРСТВОТО ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ

1. Игор Цундев се разрешува од функцијата државен секретар во Министерството за надворешни работи, поради истек на мандатот.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 17-2808/1
19 јули 2004 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Хари Костов, с.р.

971.

Врз основа на член 10 став 4 и 5 од Законот за државните службеници (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 112/2000, 34/2001, 103/2001, 43/2002, 98/2002, 17/2003, 40/2003, 85/2003 и 17/2004) и член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000 и 12/2003), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 19 јули 2004 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ФУНКЦИЈАТА ДРЖАВЕН СЕКРЕТАР ВО МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ФИНАНСИИ

1. М-р Анита Ангеловска Бежоска, се разрешува од функцијата државен секретар во Министерството за финансии, поради истек на мандатот.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 17-2809/1
19 јули 2004 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Хари Костов, с.р.

972.

Врз основа на член 10 став 4 и 5 од Законот за државните службеници (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 112/2000, 34/2001, 103/2001, 43/2002, 98/2002, 17/2003, 40/2003, 85/2003 и 17/2004) и член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000 и 12/2003), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 19 јули 2004 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ФУНКЦИЈАТА ДРЖАВЕН СЕКРЕТАР ВО МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ЕКОНОМИЈА

1. Оливера Цветановска се разрешува од функцијата државен секретар во Министерството за економија, поради истек на мандатот.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 17-2810/1
19 јули 2004 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Хари Костов, с.р.

973.

Врз основа на член 10 став 4 и 5 од Законот за државните службеници (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 112/2000, 34/2001, 103/2001, 43/2002, 98/2002, 17/2003, 40/2003, 85/2003 и 17/2004) и член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000 и 12/2003), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 19 јули 2004 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ФУНКЦИЈАТА ДРЖАВЕН
СЕКРЕТАР ВО МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ЗЕМЈО-
ДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО

1. М-р Санде Џамбазовски се разрешува од функцијата државен секретар во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, поради истек на мандатот.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 17-2811/1
19 јули 2004 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Хари Костов, с.р.

974.

Врз основа на член 10 став 4 и 5 од Законот за државните службеници (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 112/2000, 34/2001, 103/2001, 43/2002, 98/2002, 17/2003, 40/2003, 85/2003 и 17/2004) и член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000 и 12/2003), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 19 јули 2004 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ФУНКЦИЈАТА ДРЖАВЕН
СЕКРЕТАР ВО МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ЗДРАВСТВО

1. Авзилатиф Џемаили, се разрешува од функцијата државен секретар во Министерството за здравство, поради истек на мандатот.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 17-2812/1
19 јули 2004 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Хари Костов, с.р.

975.

Врз основа на член 10 став 4 и 5 од Законот за државните службеници (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 112/2000, 34/2001, 103/2001, 43/2002, 98/2002, 17/2003, 40/2003, 85/2003 и 17/2004) и член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000 и 12/2003), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 19 јули 2004 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ФУНКЦИЈАТА ДРЖАВЕН
СЕКРЕТАР ВО МИНИСТЕРСТВОТО
ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА

1. Д-р Зоран Поповски се разрешува од функцијата државен секретар во Министерството за образование и наука, поради истек на мандатот.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 17-2813/1
19 јули 2004 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Хари Костов, с.р.

976.

Врз основа на член 10 став 4 и 5 од Законот за државните службеници (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 112/2000, 34/2001, 103/2001, 43/2002, 98/2002, 17/2003, 40/2003, 85/2003 и 17/2004) и член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000 и 12/2003), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 19 јули 2004 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ФУНКЦИЈАТА ДРЖАВЕН
СЕКРЕТАР ВО МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ТРУД И
СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

1. Д-р Ацо Јаневски се разрешува од функцијата државен секретар во Министерството за труд и социјална политика, поради истек на мандатот.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 17-2814/1
19 јули 2004 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Хари Костов, с.р.

977.

Врз основа на член 10 став 4 и 5 од Законот за државните службеници (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 112/2000, 34/2001, 103/2001, 43/2002, 98/2002, 17/2003, 40/2003, 85/2003 и 17/2004) и член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000 и 12/2003), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 19 јули 2004 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ФУНКЦИЈАТА ДРЖАВЕН
СЕКРЕТАР ВО МИНИСТЕРСТВОТО
ЗА ЛОКАЛНА САМОУПРАВА

1. Пламенчо Ѓеоргиевски се разрешува од функцијата државен секретар во Министерството за локална самоуправа, поради истек на мандатот.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 17-2815/1
19 јули 2004 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Хари Костов, с.р.

978.

Врз основа на член 10 став 4 и 5 од Законот за државните службеници (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 112/2000, 34/2001, 103/2001, 43/2002, 98/2002, 17/2003, 40/2003, 85/2003 и 17/2004) и член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000 и 12/2003), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 19 јули 2004 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ФУНКЦИЈАТА ДРЖАВЕН
СЕКРЕТАР ВО МИНИСТЕРСТВОТО ЗА КУЛТУРА

1. Горјан Тозија се разрешува од функцијата државен секретар во Министерството за култура, поради истек на мандатот.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 17-2816/1
19 јули 2004 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Хари Костов, с.р.

979.

Врз основа на член 10 став 4 и 5 од Законот за државните службеници (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 112/2000, 34/2001, 103/2001, 43/2002, 98/2002, 17/2003, 40/2003, 85/2003 и 17/2004) и член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000 и 12/2003), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 19 јули 2004 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ФУНКЦИЈАТА ДРЖАВЕН
СЕКРЕТАР ВО МИНИСТЕРСТВОТО
ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ**

1. Скендер Османи се разрешува од функцијата државен секретар во Министерството за транспорт и врски, поради истек на мандатот.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 17-2817/1
19 јули 2004 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Хари Костов, с.р.

980.

Врз основа на член 10 став 4 и 5 од Законот за државните службеници (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 112/2000, 34/2001, 103/2001, 43/2002, 98/2002, 17/2003, 40/2003, 85/2003 и 17/2004) и член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000 и 12/2003), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 19 јули 2004 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ФУНКЦИЈАТА ДРЖАВЕН
СЕКРЕТАР ВО МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ЖИВОТНА
СРЕДИНА И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ**

1. Кирил Настески се разрешува од функцијата државен секретар во Министерството за животна средина и просторно планирање, поради истек на мандатот.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 17-2818/1
19 јули 2004 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Хари Костов, с.р.

981.

Врз основа на член 10 став 4 и 5 од Законот за државните службеници (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 112/2000, 34/2001, 103/2001, 43/2002, 98/2002, 17/2003, 40/2003, 85/2003 и 17/2004) и член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000 и 12/2003), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 19 јули 2004 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДРЖАВЕН СЕКРЕТАР ВО
МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ**

1. За државен секретар во Министерството за внатрешни работи се именува Саљи Рамадани, заменик на генералниот секретар на Владата на Република Македонија.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 17-2819/1
19 јули 2004 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Хари Костов, с.р.

982.

Врз основа на 10 став 4 и 5 од Законот за државните службеници (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 112/2000, 34/2001, 103/2001, 43/2002, 98/2002, 17/2003, 40/2003, 85/2003 и 17/2004) и член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000 и 12/2003), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 19 јули 2004 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДРЖАВЕН СЕКРЕТАР
ВО МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ПРАВДА**

1. За државен секретар во Министерството за правда се именува Ленче Величковска, помошник на раководителот на Секторот за правосудство во Министерството за правда.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 17-2820/1
19 јули 2004 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Хари Костов, с.р.

983.

Врз основа на 10 став 4 и 5 од Законот за државните службеници (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 112/2000, 34/2001, 103/2001, 43/2002, 98/2002, 17/2003, 40/2003, 85/2003 и 17/2004) и член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000 и 12/2003), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 19 јули 2004 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДРЖАВЕН СЕКРЕТАР
ВО МИНИСТЕРСТВОТО ЗА НАДВОРЕШНИ
РАБОТИ**

1. За државен секретар во Министерството за надворешни работи се именува Фатмир Целадини, дипл. политиколог.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 17-2821/1
19 јули 2004 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Хари Костов, с.р.

984.

Врз основа на 10 став 4 и 5 од Законот за државните службеници (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 112/2000, 34/2001, 103/2001, 43/2002, 98/2002, 17/2003, 40/2003, 85/2003 и 17/2004) и член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000 и 12/2003), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 19 јули 2004 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДРЖАВЕН СЕКРЕТАР
ВО МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ФИНАНСИИ**

1. За државен секретар во Министерството за финансии се именува Мехази Цемали, дипл. економист, директор на Дирекцијата за слободни економски зони.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 17-2822/1
19 јули 2004 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Хари Костов, с.р.

985.

Врз основа на 10 став 4 и 5 од Законот за државните службеници (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 112/2000, 34/2001, 103/2001, 43/2002, 98/2002, 17/2003, 40/2003, 85/2003 и 17/2004) и член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000 и 12/2003), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 19 јули 2004 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДРЖАВЕН СЕКРЕТАР
ВО МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ЕКОНОМИЈА**

1. За државен секретар во Министерството за економија се именува Оливера Цветановска, досегашен државен секретар во Министерството за економија.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 17-2823/1
19 јули 2004 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Хари Костов, с.р.

986.

Врз основа на 10 став 4 и 5 од Законот за државните службеници (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 112/2000, 34/2001, 103/2001, 43/2002, 98/2002, 17/2003, 40/2003, 85/2003 и 17/2004) и член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000 и 12/2003), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 19 јули 2004 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДРЖАВЕН СЕКРЕТАР
ВО МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО,
ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО**

1. За државен секретар во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство се именува м-р Санде Џамбазовски, досегашен државен секретар во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 17-2824/1
19 јули 2004 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Хари Костов, с.р.

987.

Врз основа на 10 став 4 и 5 од Законот за државните службеници (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 112/2000, 34/2001, 103/2001, 43/2002, 98/2002, 17/2003, 40/2003, 85/2003 и 17/2004) и член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000 и 12/2003), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 19 јули 2004 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДРЖАВЕН СЕКРЕТАР
ВО МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ЗДРАВСТВО**

1. За државен секретар во Министерството за здравство се именува Ангелина Бачановиќ, раководител на Сектор во Министерството за здравство.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 17-2825/1
19 јули 2004 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Хари Костов, с.р.

988.

Врз основа на 10 став 4 и 5 од Законот за државните службеници (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 112/2000, 34/2001, 103/2001, 43/2002, 98/2002, 17/2003, 40/2003, 85/2003 и 17/2004) и член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000 и 12/2003), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 19 јули 2004 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДРЖАВЕН СЕКРЕТАР
ВО МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ
И НАУКА**

1. За државен секретар во Министерството за образование и наука се именува д-р Зоран Поповски, досегашен државен секретар во Министерството за образование и наука.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 17-2826/1
19 јули 2004 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Хари Костов, с.р.

989.

Врз основа на член 10, став 4 и 5 од Законот за државните службеници (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 112/2000, 34/2001, 103/2001, 43/2002, 98/2002, 17/2003, 40/2003, 85/2003 и 17/2004) и член 36, став 6 од Законот за Владата на Република Македонија (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000 и 12/2003), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 19 јули 2004 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДРЖАВЕН СЕКРЕТАР ВО
МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА
ПОЛИТИКА**

1. За државен секретар во Министерството за труд и социјална политика се именува д-р Ацо Јаневски, досегашен државен секретар во Министерството за труд и социјална политика.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 17-2827/1
19 јули 2004 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Хари Костов, с.р.

990.

Врз основа на член 10, став 4 и 5 од Законот за државните службеници (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 112/2000, 34/2001, 103/2001, 43/2002, 98/2002, 17/2003, 40/2003, 85/2003 и 17/2004) и член 36, став 6 од Законот за Владата на Република Македонија (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000 и 12/2003), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 19 јули 2004 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДРЖАВЕН СЕКРЕТАР ВО МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ЛОКАЛНА САМОУПРАВА**

1. За државен секретар во Министерството за локална самоуправа се именува Пламенчо Георгиевски, досегашен државен секретар во Министерството за локална самоуправа.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр.17-2828/1
19 јули 2004 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Хари Костов, с.р.

991.

Врз основа на член 10, став 4 и 5 од Законот за државните службеници (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 112/2000; 34/2001; 103/2001; 43/2002; 98/2002; 17/2003; 40/2003; 85/2003 и 17/2004) и член 36, став 6 од Законот за Владата на Република Македонија (“Службен весник на Република Македонија“ бр.59/2000 и 12/2003), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 19 јули 2004 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДРЖАВЕН СЕКРЕТАР ВО МИНИСТЕРСТВОТО ЗА КУЛТУРА

1. За државен секретар во Министерството за култура се именува Кастриот Абдили, дипл. економист и дипл. актер.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр.17-2829/1
19 јули 2004 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Хари Костов, с.р.

992.

Врз основа на член 10, став 4 и 5 од Законот за државните службеници (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 112/2000; 34/2001; 103/2001; 43/2002; 98/2002; 17/2003; 40/2003; 85/2003 и 17/2004) и член 36, став 6 од Законот за Владата на Република Македонија (“Службен весник на Република Македонија“ бр.59/2000 и 12/2003), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 19 јули 2004 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДРЖАВЕН СЕКРЕТАР ВО МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ

1. За државен секретар во Министерството за транспорт и врски се именува Зоран Црвенковски, помошник раководител на Секторот за сувоземен сообраќај во Министерството за транспорт и врски.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр.17-2830/1
19 јули 2004 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Хари Костов, с.р.

993.

Врз основа на член 10, став 4 и 5 од Законот за државните службеници (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 112/2000; 34/2001; 103/2001; 43/2002; 98/2002; 17/2003; 40/2003; 85/2003 и 17/2004) и член 36, став 6 од Законот за Владата на Република Македонија (“Службен весник на Република Македонија“ бр.59/2000 и 12/2003), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 19 јули 2004 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДРЖАВЕН СЕКРЕТАР ВО МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ

1. За државен секретар во Министерството за животна средина и просторно планирање се именува Кирил Настески, досегашен државен секретар во Министерството за животна средина и просторно планирање.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр.17-2831/1
19 јули 2004 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Хари Костов, с.р.

994.

Врз основа на член 96, став 4 од Законот за заштита на децата (“Службен весник на Република Македонија“ бр.98/2000 и 17/2003) и член 36, став 6 од Законот за Владата на Република Македонија (“Службен весник на Република Македонија“ бр.59/2000 и 12/2003), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 19 јули 2004 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈАВНАТА УСТАНОВА ЗА ДЕЦА - ДЕТСКА ГРАДИНКА “РАДЕ ЈОВЧЕВСКИ - КОРЧАГИН” - СКОПЈЕ

1. Од должноста членови на Управниот одбор на Јавната установа за деца - Детска градинка “Раде Јовчевски-Корчагин” - Скопје, се разрешуваат:

- Сузана Гишева;
- Зорица Минаркова;
- Решат Негавци;
- Елизабета Нинеска.

2. За членови на Управниот одбор на Јавната установа за деца - Детска градинка “Раде Јовчевски-Корчагин” - Скопје, се именуваат:

- Јелена Вангелова, дипл.педагог;
- Виолета Митева, дипл.професор по математика;
- Ибуш Муртезани, наставник;
- Василка Петковска, дипл.педагог.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр.17-2832/2
19 јули 2004 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Хари Костов, с.р.

995.

Врз основа на член 96, став 4 од Законот за заштита на децата (“Службен весник на Република Македонија“ бр.98/2000 и 17/2003) и член 36, став 6 од Законот за Владата на Република Македонија (“Службен весник на Република Македонија“ бр.59/2000 и 12/2003), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 19 јули 2004 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈАВНАТА УСТАНОВА ЗА ДЕЦА - ДЕТСКА ГРАДИНКА “КОЧО РАЦИН” - СКОПЈЕ

1. Од должноста членови на Управниот одбор на Јавната установа за деца - Детска градинка “Кочо Рацин” - Скопје, се разрешуваат:

- Александар Маниќ;
- Анита Јорданова;
- Чедо Панов;
- Лила Ушковска.

2. За членови на Управниот одбор на Јавната установа за деца - Детска градинка “Кочо Рацин” - Скопје, се именуваат:

- Сузана Арсова, дипл.професор по одбрана и заштита;
- Верица Костовска, дипл.педагог;
- Наташа Самарска, одделенски наставник;

- Габриела Денковска Станковиќ, дипл. историчар на уметноста.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-2833/2
19 јули 2004 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Хари Костов, с.р.

996.

Врз основа на член 96 став 4 од Законот за заштита на децата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 98/2000 и 17/2003) и член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000 и 12/2003), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 19 јули 2004 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ
НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈАВНАТА УСТАНОВА
ЗА ДЕЦА - ДЕТСКА ГРАДИНКА „РОСИЦА“ -
СКОПЈЕ**

1. Од должноста членови на Управниот одбор на Јавната установа за деца - Детска градинка „Росица“ - Скопје се разрешуваат:

- Фете Ибраими
- Роберто Тошевски
- Борче Христовски
- Андон Чибишев

2. За членови на Управниот одбор на Јавната установа за деца - Детска градинка „Росица“ - Скопје се именуваат:

- Илија Богески, дипл. социолог
- Шефајет Даути, наставник
- Маја Јанковска, дипл. професор по географија
- Маја Ристевска, дипл. педагог

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-2834/2
19 јули 2004 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Хари Костов, с.р.

997.

Врз основа на член 96 став 4 од Законот за заштита на децата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 98/2000 и 17/2003) и член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000 и 12/2003), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 19 јули 2004 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ
НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈАВНАТА УСТАНОВА
ЗА ДЕЦА - ДЕТСКА ГРАДИНКА „ФЕМО
КУЛАКОВ“ - НЕГОТИНО**

1. Од должноста членови на Управниот одбор на Јавната установа за деца - Детска градинка „Фемо Кулаков“ - Неготино се разрешуваат:

- Горѓи Горчев
- Мики Мирчев
- Љупчо Соколов
- Илија Ставров

2. За членови на Управниот одбор на Јавната установа за деца - Детска градинка „Фемо Кулаков“ - Неготино се именуваат:

- Љубо Кузманов, дипл. машински инженер
- Стојче Петров, дипл. економист
- Небојша Стојановиќ, дипл. економист
- Диме Цветков, доктор на стоматологија

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-2835/2
19 јули 2004 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Хари Костов, с.р.

998.

Врз основа на член 7-а од Законот за внатрешни работи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 19/95, 55/97, 38/2002, 33/2003 и 19/2004) и член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000 и 12/2003), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 19 јули 2004 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ФУНКЦИЈАТА ДИРЕКТОР
НА БИРОТО ЗА ЈАВНА БЕЗБЕДНОСТ**

1. Бранко Бојчевски се разрешува од функцијата директор на Бирото за јавна безбедност, орган во состав на Министерството за внатрешни работи.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-2836/1
19 јули 2004 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Хари Костов, с.р.

999.

Врз основа на член 7-а од Законот за внатрешни работи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 19/95, 55/97, 38/2002, 33/2003 и 19/2004) и член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000 и 12/2003), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 19 јули 2004 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА БИРОТО ЗА
ЈАВНА БЕЗБЕДНОСТ**

1. За директор на Бирото за јавна безбедност, орган во состав на Министерството за внатрешни работи се именува Лазо Велковски, досегашен помошник на директорот на Бирото за јавна безбедност.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-2837/1
19 јули 2004 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Хари Костов, с.р.

1000.

Врз основа на член 47 став 2 од Законот за организација и работа на органите на државната управа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 58/2000 и 44/2002) и член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000 и 12/2003), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 19 јули 2004 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ФУНКЦИЈАТА ЗАМЕ-
НИК НА ДИРЕКТОРОТ НА ДРЖАВНИОТ ЗАВОД
ЗА СТАТИСТИКА**

1. Мелаим Адеми се разрешува од функцијата заменик на директорот на Државниот завод за статистика, поради заминување на друга функција.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-2838/1
19 јули 2004 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Хари Костов, с.р.

1001.

Врз основа на член 8 од Законот за основање на Агенција за странски инвестиции на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 37/2004) и член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000 и 12/2003), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 19 јули 2004 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА АГЕНЦИЈАТА ЗА СТРАНКИ ИНВЕСТИЦИИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. За членови на Управниот одбор на Агенцијата за странски инвестиции на Република Македонија се именуваат:

- Венцислав Арсов, државен советник во Министерството за економија
- д-р Сашо Арсов, доцент на Економскиот факултет - Скопје
- Вера Зенделска, помошник раководител на Сектор во Министерството за финансии
- Коста Кипровски, директор на Тобачна - Љубљана
- Срѓан Крстик, директор на Мермерниот комбинат - Прилеп
- Маја Тасева, од Агенцијата за поддршка на претприемништвото на Република Македонија - Сектор за координација на проекти
- Исак Шеху, директор на Кнауф Радика - АД - Дебар

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-2840/1
19 јули 2004 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Хари Костов, с.р.

1002.

Врз основа на член 7 од Законот за слободни економски зони („Службен весник на Република Македонија“ бр. 56/99, 41/2000 и 6/2002) и член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000 и 12/2003), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 19 јули 2004 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ФУНКЦИЈАТА ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЈАТА ЗА СЛОБОДНИ ЕКОНОМСКИ ЗОНИ - СКОПЈЕ

1. Цемали Мехазии се разрешува од функцијата директор на Дирекцијата за слободни економски зони - Скопје, поради заминување на друга функција.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-2841/1
19 јули 2004 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Хари Костов, с.р.

1003.

Врз основа на член 7 од Законот за слободни економски зони („Службен весник на Република Македонија“ бр. 56/99, 41/2000 и 6/2002) и член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000 и 12/2003), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 19 јули 2004 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЈАТА ЗА СЛОБОДНИ ЕКОНОМСКИ ЗОНИ - СКОПЈЕ

1. За директор на Дирекцијата за слободни економски зони - Скопје се именува Мелаим Адеми, дипл. економист.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-2842/1
19 јули 2004 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Хари Костов, с.р.

1004.

Врз основа на член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000 и 12/2003) и член 19 став 1 од Деловникот за работа на Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/2001, 98/2002, 9/2003, 47/2003, 64/2003 и 67/2003), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 19 јули 2004 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ФУНКЦИЈАТА ЗАМЕНИК НА ГЕНЕРАЛНИОТ СЕКРЕТАР НА ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. Саљи Рамадани се разрешува од функцијата заменик на генералниот секретар на Владата на Република Македонија, поради заминување на друга функција.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-2843/1
19 јули 2004 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Хари Костов, с.р.

1005.

Врз основа на член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000 и 12/2003) и член 19 став 1 од Деловникот за работа на Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/2001, 98/2002, 9/2003, 47/2003, 64/2003 и 67/2003), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 19 јули 2004 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА ГЕНЕРАЛНИОТ СЕКРЕТАР НА ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. За заменик на генералниот секретар на Владата на Република Македонија се именува Таип Елези, адвокат од Гостивар.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-2844/1
19 јули 2004 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Хари Костов, с.р.

1006.

Врз основа на член 28 од Законот за домување ("Службен весник на Република Македонија" бр.21/98), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 19.07.2004 година, донесе

**ПРОГРАМА
ЗА ИЗГРАДБА И ОДРЖУВАЊЕ НА СТАНОВИ
СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
ЗА 2004 ГОДИНА**

I

Со оваа програма се уредува изградбата и одржувањето на станбени згради и станови во сопственост на Република Македонија за 2004 година.

II

**ИЗГРАДБА НА СТАНБЕНИ ЗГРАДИ И СТАНОВИ
СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

Проектирани цели на Програмата

Глобална цел на Програмата:

Интензивирање на стопанската активност на глобално ниво со проектирани инвестициони активности на полето на градежништвото за период 2004-2005 год.

Посебни цели на Програмата:

- Довршување на почнатите Програми за изградба и одржување на станови сопственост на РМ во 2004-2005 год. По принцип на соинвеститорство или по комерцијални услови на оние локации каде нема интерес за соинвеститорство.

- Довршување на реализација на проектите кои ЈПССДП на РМ ги реализира во име на Република Македонија - Проектот Ф/П 1340 - изградба на станови кои ќе се издаваат на лица со ниски примања.

- Реализација на обврските на ЈПССДП согласно законски прописи: - обезбедување станбени единици, обврска на претпријатието која произлегува од важечките законски прописи (станови за службени потреби, станови кои се доделуваат согласно Законот за денационализација и согласно Законот за посебни права на припадниците на безбедносните сили на РМ).

- Организирање изградба на станбен и деловен простор чиј инвеститор е Република Македонија, согласно Законот за стопанисување со станбениот и деловниот простор на РМ („Сл. весник на РМ“ бр. 2/94).

- Изградба на станбени згради и станови за потребите на припадниците на АРМ, согласно Законот за служба во АРМ, нејзино менаџирање и реализирање во координација со Министерството за одбрана, на основа на дополнителен договорен принцип.

Во програмата се дадени физички и финансиски показатели на објектите со станбен и деловен простор.

За организирање и реализација на истата се задолжува Јавното претпријатие за стопанисување со станбен и деловен простор на Република Македонија.

Од вкупните финансиски средства за изградба и одржување на станбени згради и станови најмалку 25% се наменуваат за социјално загрозуени лица - станбено неозбедени согласно Законот за социјална заштита.

Локациите ќе ги обезбеди Министерството за транспорт и врски, а дел од локациите за оваа намена ќе бидат обезбедени со доделување на земјиштето на јавното претпријатие, кое според евиденцијата на Геодетска управа е во сопственост на РМ, а јавното претпријатие има право на користење по основ на предходни постапки за расчистување на истите локации.

Сите станови наменети за продажба ќе се продават со следните поволни услови за купување на стан и тоа 50% учество, а остатокот на одложено плаќање на 15 години со каматна стапка од 8,4% за 2004 година, а за наредниот период со променлива годишна каматна стапка и истата ќе се дефинира по принцип либор плус 6,5.

Кредитирањето ќе се реализира во соработка и извори на средства на деловните банки и прилагоди на нивната деловна политика за станбено кредитирање.

**I. Изградбата на станбен и деловен простор
во текот на 2004 година**

I. Физички показатели

I.1. Довршување на објекти во градба во 2004 год. од претходни годишни програми

Јавното претпријатие за стопанисување со станбен и деловен простор на Република Македонија на територијата на Републиката во предходните години има започнато вкупно 27 објекти со 1.123 стана со вкупна површина од 67.868,03 м², деловен простор со површина од 3.095,77 м², гаражи со површина од 692,32 м² и 749 подруми наменети за продажба со површина од 4.942,92 м².

Завршување и предавање во употреба на објекти се предвидува во 2004 год.

Објектите во градба кои ќе завршат со градба во 2004 година од претходните годишни програми се дадени во прилог бр. 1 кој е составен дел на оваа програма.

I.1.1. Светски Бизнис Центар (WTC) - Скопје

Светскиот Бизнис Центар се гради над „Секција 8“ во Градски трговски центар - Скопје. Вкупната површина на објектот од ниво -8,35 м. до ниво +38,25 м. изнесува 20.794,91 м².

Објектот е изведен во карабина и до крајот на 1999 година е завршена фасадата.

Објектот ќе биде понуден за продажба на јавна лиценца во текот на 2004 година.

I.2. Објекти кои ќе завршат со градба во 2005 година

Со Програмата за изградба на станбен простор на територијата на РМ за 2004 година, започнати со градба или со припрема од предходни програми, а кои ќе завршат со градба во 2005 год., се предвидени 15 објекти со 622 стана со вкупна површина од 37.186,96 м², деловен простор со површина од 2.072,12 м², гаражи со површина од 1.841,63 м² и 471 подрум со површина од 2.788,64 м².

Завршувањето на овие објекти се очекува во текот на 2005 год., а физичките показатели се дадени во прилог бр. 2, односно финансиските показатели се дадени во прилог бр. 6 кои се составни делови на оваа програма.

I. 3. Објекти кои започнале во припрема од предходни годишни програми

Започнати со припрема од предходни програми предвидени се 20 објекти со 904 стана со вкупна површина од 54.448,33 м², деловен простор со површина од 4.918,13 м², гаражи со површина од 5.410,00 м² и 554 подруми со површина од 3.573,51 м².

Физичките показатели на објектите кои започнале во припрема од предходни програми се дадени во прилог бр. 3, а финансиските показатели се дадени во прилог бр. 6 кои се составни делови на оваа програма.

I.4. Довршување на Проект F/P 1340 на Советот на Европа - Фонд за социјален развој за изградба на станови кои ќе се издаваат на лица со ниски примања

Се предвидува довршување на 16 објекти со 624 станови со површина од 39.217,99 м² и 584 подруми со површина од 3.675,94 м² кои ќе бидат завршени во 2004 година.

Проектот F/P 1340 на Советот на Европа - Фонд за социјален развој за изградба на станови кои ќе се издаваат на лица со ниски примања, го реализира Министерството за транспорт и врски преку Јавното претпријатие за стопанисување со станбен и деловен простор на Република Македонија.

Прегледот на објекти што се довршуваат од Проектот F/P 1340 на Советот на Европа - Фонд за социјален развој за изградба на станови кои ќе се издаваат на лица со ниски примања, даден во прилог бр. 4 кој е составен дел на оваа програма.

Треба да се напомене дека објектите во Прилеп К-5 лам Б и В, во Штип Б-17 Сењак-3, во Гевгелија Блок А Ламела 1 и 2, во Струмица објект на ул. Горѓи Василев бр.38, се изградени од средствата од овој заем и се пуштени во употреба, а исто така за оваа цел се откупени 13 стана во Скопје. Освен овие објекти, од готовите комерцијални станови во Проектот Ф/П 1340 се предвидуваат, 10 стана во Крива Паланка, 10 стана во Делчево, 24 стана во Кочани во објект на ул. Роза Петрова бб и 29 стана во Ресен. Со тоа вкупниот број на станови по Проектот Ф/П 130 изнесува 856 стана.

* * *

Од вкупната станбена изградба на комерцијални станови, наменети за продажба, од досега завршените станови и станови во градба кои ќе завршат со градба во текот на 2004 и 2005 година, Јавното претпријатие за стопанисување со станбен и деловен простор на Република Македонија на Комисијата за станбени и иселенички прашања при Владата на РМ има ставено на располагање вкупно 268 стана со станбена површина од 17.107 51 м², од кои 191 стан заклучно со 2002 год. и дополнително 77 стана во 2003 и 2004 година за спроведување на Законот за денационализација и Законот за посебни права на припадниците на безбедносните сили на РМ и членови на нивните семејства. За овие станови ЈПССДП ќе ја затвори комплетно финансиската конструкција од сопствени извори од реализираните приходи од Програмата за изградба и одржување на станови сопственост на Република Македонија за 2004 год.

Освен овие станови, од Комисијата за станбени и иселенички прашања при Владата на РМ за спроведување на Законот за денационализација и Законот за посебни права на припадниците на безбедносните сили на РМ и членови на нивните семејства има барање до Јавното претпријатие за обезбедување на уште 141 стан со површина од околу 8.662 м².

Од причини што ЈПССДП на РМ не располага со слободни станови во државна сопственост и не е предвидена нова станбена изградба во поедини градови во Македонија, за обезбедување на станови за потребите на Комисијата за станбени прашања дополнително ќе се изврши територијална размена на становите согласно појавените потреби на Комисијата по принцип продажба, замена или купување на готови комерцијални станови.

* * *

Таму каде што има поволни можности за реализација на урбанистичките планови за надградба и доградба на веќе постоечките објекти, јавното претпријатие ќе се вклучи и во таква градба по основ на директна спогодба.

Воедно ќе реализира изградба на станбени згради и станови за потребите на припадниците на АРМ, согласно Законот за служба во АРМ по принцип на соинвеститорство по комерцијални услови.

Одреден број на локации ќе бидат реализирани со соинвеститорство.

Одреден износ од средствата остварени со Програмата за изградба и одржување на станови сопственост на РМ за 2004 год. ќе бидат употребени за отстранување на недостатоците на терминалот за товарни возила „Блаце“ и за финансирање на граничниот премин до негово конечно уредување.

* * *

Рекапитулар на предвидената станбена изградба која се очекува да се одвива во текот на 2004 - 2005 година претставуваат: 3.273 стана со вкупна површина од

198.721,31 м², деловен простор со површина од 10.086,02 м², гаражи со површина 57.943,95 м² и 2.358 подруми со површина од 14.981,01 м².

Рекапитуларот на предвидената станбена изградба е даден во прилог бр. 5 кој е составен дел на оваа програма.

II. Финансиски показатели со динамика на реализација на објектите и сретствата

II.1. Финансиски показатели за довршување на објектите во градба во 2004 год. од предходни програми

Вкупно чинење на објектите во градба од поранешните програми, кои ќе завршат со градба во 2004 год. изнесува 36.553.901 ЕУР, во денарска противвредност по среден курс на Народна Банка. Досегашните вложувања во овие објекти изнесува 23.695.625 ЕУР, а потребни средства за нивно целосно завршување изнесуваат 12.858.276 ЕУР. Објектите се во фаза на градба и се очекува нивно квалитетно довршување и давање во употреба во 2004 година.

II.1.1. Финансиски показатели за објект Светски бизнис центар - Скопје (Преглед бр.1)

Досегашни вложувања

Табела 1

Вид на работа	Вложувања во ЕВРА на ЈП ССДП на РМ
Проценета вредност на секција 8 на кота -5,90; -7,00 и -8,35, која што не треба да биде предмет на продажба и останува во функција при експлатација на објектот и со неа ќе стопанисува ЈПССДП на РМ	1.272.782
Проценета вредност на секција 8 над кота -3,50	4.647.980
Проектна документација	511.849
Градежно-занатски работи	3.295.740
Исплатени средства за раскинување на Договорот за соинвеститорство со ЈУКАН	1.689.525 1.633.872
Вкупно досегашни вложувања:	13.051.748

Потребни средства за ставање на објектот во употреба

Потребните средства за довршување на објектот (без опрема и ентериер) според тендерската документација изготвена од страна на Јавното претпријатие во 1999 година се во висина од 9.398.031 ЕВРА а структурата на потребните средства е како што следува:

Табела 2

Вид на работа	Износ во ЕВРА
Градежно занатски работи, водовод и канализација	2.795.514
Машински инсталации	3.425.656
Електро инсталации	3.176.861
Вкупно средства за довршување на објектот:	9.398.031
Се вкупно чинење на објектот (табела 1+табела2)	22.449.779

Вкупната вредност на објектот утврдена врз основа на исплатените средства за извршени работи и тендерската документација за предвидените, а сеуште неизвршени позиции (без ентериер и опрема) по проектот изнесува 22.449.779,00 ЕУР.

Во прва фаза ќе биде објавена јавна лицитација за продажба на објектот во целина во постојна состојба (затворена карабина). Условите и термините на јавната лицитација ќе бидат дополнително утврдени со посебна одлука на Владата на РМ. Во случај на неуспешна лицитација, односно ако се постигне пониска цена од досегашните вложувања во објектот, последователно би се пристапило кон втора фаза на реализација, односно парцијална продажба на посебни независни целини со претходно доопремување за да биде објектот во функција (дополнителни вложувања, но не повеќе од 5 милиони евра). Изворите на средства во тој случај ќе се реализираат во целост од продажбата на независните целини во фаза на градба.

II.2. Финансиски показатели за објекти кои ќе завршат со градба во текот на 2005 година

Вкупното чинење на објектите кои ќе завршат со градба во текот на 2005 год. изнесува 19.831.970 ЕУР. Досега Јавното претпријатие има вложено средства во висина од 2.130.938 ЕУР. За нивно целосно завршување потребни се средства во висина од 17.713.862 ЕУР. Бидејќи објектите ќе се градат во период 2004-2005 година, во текот на 2004 година се очекува да се вложат средства во износ од 7.429.463 ЕУР.

II.3. Финансиски показатели за објекти кои започнале во припрема од предходни годишни програми

Вкупното чинење на објектите кои започнале во припрема од предходни програми изнесува 37.793.358 ЕУР. Бидејќи објектите ќе се градат во период 2004-2006 година, во текот на 2004 година се очекува да се вложат средства во износ од 7.012.532 ЕУР.

Голем дел од овие локации ќе бидат понудени за соинвеститорство.

II.4. Финансиски показатели за реализација на Проектот Ф/П 1340 на Советот на Европа - Фонд за социјален развој за изградба на станови кои ќе се издаваат на лица со ниски примања

Вкупно чинење на објектите предвидени за довршување изнесува 22.366.640 ЕУР плус ДДВ.

Досегашни вложувања за овие објекти изнесуваат 10.982.938 ЕУР плус ДДВ и плус интеркаларна камата, така што вкупно потребни средства за довршување на објектите изнесуваат 11.383.702 ЕУР плус ДДВ.

Освен тоа јавното претпријатие ги има исплатено и следните финансиски обврски:

- 1,0 милиони евра исплатени за ДДВ во текот на досегашната изградба и приближно 4 милиони евра до завршување на проектот.

- 673 илјади евра платена за интеркаларна камата до сега.

Согласно Законот за задолжување на Република Македонија кај Банката за развој при Советот на Европа по Договорот за заем по „Проект за изградба на станови кои ќе се издаваат на лица со ниски примања“ (Сл. Весник на РМ бр. 41/2000) 30.000.000 ДЕМ односно околу 15.000.000 ЕУР се финансираат во вид на заем од Банката за развој при Советот на Европа. Досега се добиени две транши од заемот во висина од 8.800.000 ЕУР.

Проектот Ф/П 1340 ќе биде завршен од сопствени извори на средства, обезбедени од Програмата за изградба и одржување на станови сопственост на Република Македонија за 2004 година.

Начинот на плаќање и финансирање на ДДВ ќе биде регулирано согласно постоечките законски прописи, а во координација со Министерството за финансии.

Текот на финансирањето на Проектот Ф/П 1340 ќе се реализира согласно Заклучокот од петтата седница на Владата на Република Македонија донесен на ден 21.06.2004 година.

* * *

Вкупната пазарна вредност на 268 стана кои се ставени на располагање на Комисијата за станбени и иселенички прашања при Владата на РМ за спроведување на Законот за денационализација и Законот за посебни права на припадниците на безбедносните сили на РМ и членови на нивните семејства изнесува 9.933.242 ЕУР., односно вредноста на 191 стан ставени на располагање на Комисијата за станбени и иселенички прашања при Владата на РМ заклучно со 2002 година изнесува 7.315.426 ЕУР, а за останатите 77 стана кои се ставени на располагање на Комисијата за станбени и иселенички прашања при Владата на РМ во текот на 2003 и 2004 година, вредноста изнесува 2.617.516 ЕУР.

Потребните финансиски средства за изградба на овие станови ќе бидат обезбедени од сопствени финансиски извори со реализација на Програмата за изградба и одржување на станови сопственост на Република Македонија за 2004 година, како и од средствата остварени од продажба на становите во општествена сопственост, согласно Заклучокот на Владата на РМ број 23-404/1 од 01.03.2004 година од одржаната Седумдесет и трета седница одржана на ден 01.03.2004 година.

Вредноста на останатите 141 стан кои што би требало Јавното претпријатие за стопанисување со станбен и деловен простор да ги обезбеди во наредниот период за потребите на Комисијата за станбени и иселенички прашања при Владата на РМ за спроведување на Законот за денационализација и Законот за посебни права на припадниците на безбедносните сили на РМ и членови на нивните семејства изнесува околу 4.793.663 ЕУР.

Потребните финансиски средства за изградба на овие станови ќе бидат обезбедени од сопствени финансиски извори со реализација на програматите за изградба и одржување на станови сопственост на Република Македонија за 2005 и 2006 годинаина како и од средствата остварени од продажба на становите во општествена сопственост, согласно Заклучокот на Владата на РМ број 23-404/1 од 01.03.2004 год. од одржаната Седумдесет и трета седница одржана на ден 01.03.2004 година.

* * *

Рекапитуларот на финансиски средства е даден во прилог бр. 6 кој е составен дел на оваа програма. Вкупните вложувања во текот на 2004 год. ќе бидат во износ од 38.683.972 ЕУР.

III. ИЗВОРИ НА ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ИЗГРАДБА НА СТАНБЕН ПРОСТОР НА ТЕРИТОРИЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2004-ТА ГОДИНА

За реализација на програмата во 2004 година вкупно потребни средства се во висина од 38.683.972 ЕУР.

Финансиските средства ќе се обезбедат од следните извори на финансирање:

III. 1. Приходи од анuitети за 2004 год. на продадени станови, деловен простор, гаражи и подруми на одложено плаќање

Ануитети од продадени станови, деловни простории, гаражи и подруми од предходни програми во износ од 148.977.985,00 денари односно 2.442.262 ЕУР.

Од ануитети кои ќе доспеат во текот на 2004 година за станови, деловен простор, гаражи и подруми во објекти кои ќе се завршат со градба во текот на 2004 година во износ од 58.372.404,00 денари, односно 965.925 ЕУР.

Од вкупно собраните средства 85% се наменуваат за станбена изградба.

Претходни програми.	
2.442.262 ЕУР x 85% =	2.075.923 ЕУР
Објекти кои ќе завршат во 2004 г. .	
956.925 ЕУР x 85% =	813.386 ЕУР
Вкупно III.1.	2.889.309 ЕУР

III.2. Приходи од закупнина на станбен и деловен простор за 2004 година за проширување на материјалната основа

Фактурирана станарина за 2004 година 76.541.905,00 денари.

Очекувана наплатена станарина за 2004 год. 33.678.438,00 ден. односно (552.105 ЕУР).

Согласно Одлуката на Управниот Одбор на ЈПССДП на РМ за распределба на станарината, за нова станбена изградба се наменуваат 25% од собраните средства.

Фактурирана закупнина за 2004 год. 226.467.774,00 денари односно (3.712.586 ЕУР).

Очекувана наплатена закупнина за 2004 год. 169.850.830,00 ден. односно (2.784.439 ЕУР).

Согласно одлуката на Управниот Одбор на ЈПССДП на РМ за распределба на закупнината, за нова станбена изградба се наменуваат 15% од собраните средства.

Станарина 552.105 ЕУР x 25%	138.026 ЕУР
Закупнина 2.784.439 ЕУР x 15%	417.665 ЕУР
Вкупно III.2.	555.691 ЕУР

III.3. Преостанати трансии од Заемот од Банката за развој при Советот на Европа

Согласно Законот за задолжување на Република Македонија кај Банката за развој при Советот на Европа по Договорот за заем по „Проект за изградба на станови кои ќе се издаваат на лица со ниски примања“ („Сл. Весник на РМ“ бр. 41/2000) 30.000.000 ДЕМ односно околу 15.000.000 ЕУР се финансираат во вид на заем од Банката за развој при Советот на Европа. Досега се искористени две трансии во висина од 8.800.000 ЕУР. Останува да се искористат со наредните трансии уште 6.200.000 ЕУР.

Заем од Банката за Развој при Советот на Европа.....	6.200.000 ЕУР
Вкупно III.3.	6.200.000 ЕУР

III.4. Од аванси дадени на градежна оператива

Вкупните аванси дадени на градежната оператива во минатите2.091.369 ЕУР за кои градежната оператива има обврска за довршување на објектите (одработување на однапред примените средства во 2004 год.) Побарувања за извршени административно технички услуги во уредување на град. земјиште во износ од 431.640 ЕУР

ВКУПНО III.4.	2.523.009 ЕУР
---------------	---------------

III.5. Од продажба на непродадени станови, деловен простор, гаражи и подруми од предходни годишни програми (залиха)

Очекуван прилив од непродадени станови1.332.457 ЕУР
За градба се наменуваат 85% од собраните средства 1.332.457 x 85%.....1.132.589 ЕУР
Очекуван прилив од продадени станови за доплата до 50% 2.489.460 ЕУР
2.489.460 x 85%.....2.486.460 ЕУР
Вкупна пазарна вредност на непродаден деловен простор.....1.782.737 ЕУР
50% учество при продажба..... 891.368 ЕУР
За градба се наменуваат 85% од собраните средства

891.368 x 85%	721.327 ЕУР
Вкупно III.5.	4.376.712 ЕУР

III.6. Од продажба на непродадени станови, деловен простор, гаражи и подруми од предходни програми (залиха)

Вкупна пазарна вредност	4.761.565 ЕУР
Со 50% продажба	2.380.783 ЕУР
50% учество при продажба	1.190.392 ЕУР
За градба се наменуваат 85% од собраните средства	

1.190.392 x 85%	1.011.833 ЕУР
Вкупно III.6.	1.011.833 ЕУР

III.7. Реално очекување на наплата на утужени предмети од Македонска банка во износ од 50.000.000,00 денари, односно

Вкупно III.7.	819.672 ЕУР
---------------	-------------

III.8. Од поволни банкарски кредити во износ од

	6.557.377 ЕУР
Вкупно III.8	6.557.377 ЕУР

III.9. Од продажба на станови кои се со решение од комисија за станбени и иселенички прашања при Влада на РМ со вкупна пазарна вредност од 1.546.107

50% учество при продажба 1.546.107 x 50%=	773.054 ЕУР
Вкупно III.9	773.054 ЕУР

III.10. Од продажба на станови за кои се покренати постапки за иселување на бесправно вселени лица со вкупна пазарна вредност од 1.561.842

50% учество при продажба 1.561.842 x 50%=	780.921 ЕУР
Вкупно III.10	780.921 ЕУР

Извори на финансирање	(ЕУР)
III.1	2.889.309
III.2	555.691
III.3	6.200.000
III.4	2.523.009
III.5	4376.712
III.6	1.011.833
III.7	819.672
III.8	6557.377
III.9	773.054
III.10	780.910
ВКУПНО	26.487.578

Потребни средства за реализација на Програмата за изградба за 2004 година	38.683.972 ЕУР
Очекувани приходи од извори на финансирање за реализација на Програмата за изградба за 2004 година од III.1 до III.8	26.487.578 ЕУР
Останати потребни средства	12.196.394 ЕУР

Останатите потребни средства за реализација на Програмата за изградба за 2004 година во висина од 12.196.394 ЕУР ќе се обезбедат од продажба на станови во објекти кои ќе отпочнат со градба во текот на 2004 год, како и од средствата остварени од продажба на станите во општествена сопственост, согласно Заклучокот на Владата на РМ бр. 23-404/1 од 01.03.2004 год. од одржаната седумдесет и трета седница одржана на ден 01.03.2004 год.

- За објектот Светски Бизнис Центар ќе биде објавена јавна лицитација за продажба, со цел постигнување најоптимална цена за покривање на досегашните финансиски вложувања во објектот. Условите на ли-

цитацијата како и почетната цена дополнително ќе бидат определени од страна на Владата на Република Македонија.

IV

ОДРЖУВАЊЕ НА СТАНБЕНИ ЗГРАДИ И СТАНОВИ СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Министерството за транспорт и врски со програма-та ги насочува основите за обезбедување средства за одржување на станбените згради и станови во сопственост на Република Македонија со намера истите ги пласира во одржувањето на станбените згради и станови во сопственост на Република Македонија.

Имено, се работи за одржување на станбениот фонд во сопственост на Република Македонија кој согласно Законот за стопанисување со станбен и деловен простор на Република Македонија е доделен на стопанисување на Јавното претпријатие за стопанисување со станбен и деловен простор на Република Македонија.

За одбележување е тоа што со Законот за продажба на становите во општествена сопственост („Сл. весник на СРМ“ бр.36/90 и „Сл. весник на РМ“ бр.62/92) е овозможено носителите на станарско право становите да ги откупуваат, со што и отпочна сопственичката трансформација во оваа област.

Програмата особено содржи:

- Оцена на состојбата во врска со одржувањето на станбените згради и станови;
- Финансиски средства за одржување на станбените згради и станови;
- Мерки за обезбедување подобри услови за домување во постојните станбени згради и станови;
- Определување елементи за утврдување висината на закупнината и продажната цена на становите;
- Други работи во врска со станбените згради и станови во сопственост на Република Македонија.

Средствата за инвестиционо одржување се обезбедуваат од делот на наплатена закупнина која е утврдена со посебна одлука.

Со исклучок на закупнината, во оваа програма не се опфатени можните додатни извори на средства, како што е тоа речено со Законот, заради фактот што во Буџетот за 2004-та година, таква ставка не е предвидена. Сите додатни извори на средства кои ќе бидат наменети за одржување на станбените згради и станови како што се донации, фондации и слично ќе бидат вклучени во програмата во текот на годината.

За реализација на оваа програма ќе се грижи јавното претпријатие за стопанисување со станбен и деловен простор на Република Македонија.

I. Оцена за состојбите

Оцената за состојбите во врска со одржувањето на станбените згради и станови опфатени во оваа програма се прикажува преку: физичките показатели наведени во прегледите на становите по "квалитет на градба" и "статусот на користењето".

1. Физички показатели за станбените згради и станови

Состојбата на станбениот фонд кој е предмет на одржување искажан преку физички показатели врз основа на пописот за 2003 год. според квалитетот на градба, структурата на станови и статусот на користењето се прикажува како што следи:

1.1. Бројот на станови според квалитетот на градба

Вкупниот број на станови во сопственост на Република Македонија искажан врз основа на пописот за 2003 год. изнесува 5.454, од кој број разврстен според квалитетот на градба се:

- станови изградени од тврда градба изнесува 4.151 стана, монтажна градба изнесува 375 стана, а становите во субстандардна состојба изнесуваат 928 стана.

- бројот на еднособни станови е најголем и изнесува 2.515 стана, бројот на двособните станови изнесува 2.217, бројот на трособни станови изнесува 577, додека бројот на четирособни станови е 145 стана.

1.2. Површина на станови

Вкупната површина на становите во сопственост на РМ искажана врз основа на пописот за 2003 изнесува 264.388,32 м².

Според површината на становите, може да се констатира дека најголем број на станови има во Скопје 2.306 со површина од 110.047,03 м², што претставува 41,62% од вкупната површина. Веднаш по Скопје е Штип со 548 стана и површина од 24.408,00 м².

1.3. Бројот на станови според статусот на користење

Бројот на становите искажан во Пописот за 2003 год. според статусот на користењето од страна на корисниците на становите со статус на станарско право изнесуваат 3.410 стана.

За разлика од останатиот број на станови за кои не е решен статусот на корисниците, овој број на корисници во пракса не предизвикува посебни проблеми, затоа што е решен нивниот статус во однос на користењето и истите можат да ги откупат согласно Законот. Меѓутоа, за останатите видови на корисници, статусот на користењето на становите е проблематичен се до конечното негово решавање.

Рекапитуларниот приказ на корисниците со нерешен статус на користењето е следниот:

-корисници на станови со времени решенија	417
-корисници на станови без никаква документација	551
-корисници на станови диво вселени	588
-корисници на станови со друг вид на користење	502
ВКУПНО:	2.058

Корисници на станови со времени решенија:

Во оваа категорија на корисници на станови со времени решенија во најголем број случаи се станови ангажирани за реализација Програмите за уредување на градежно земјиште на Општините.

Корисници без документација:

Во оваа категорија се застапени оние семејства кои сместувањето не можат да го докажат со валидни документи, како и оние кои со текот на времето документите ги изгубиле или гласат на починати корисници, а наследниците своето право не го оствариле преку соодветна постапка.

Друг вид на корисници:

Во категорија друг вид на корисници спаѓаат становите во сопственост на поранешните ЈУ Републики, како и станови издадени по основ на закуп согласно на Законот за домување, станови на хаусмајстори и слично.

Треба да се има во предвид дека ситуацијата за нерешен статус на корисниците на становите во сопственост на Република Македонија не е предизвикана во поново време, туку таа датира од пред донесувањето на Законот за станбени односи.

II. Извори на средства

Основен извор за финансирањето на активностите околу одржувањето на станбените згради и станови претставува закупнината како цена на услугите за користење на становите наменет за одржување.

Висината на средствата од закупнината со кои се реализира во оваа програма, се обезбедува со посебна одлука.

Поаѓајќи од ваквите основи, апсолутните износи на финансиските средства кои ќе бидат ангажирани во 2004-та година за одржување на станбените згради и

станови на ниво на Република Македонија и по Подрачни единици, преку искажувањето на делот наменет за одржување на станите чии корисници се социјално загрозуени лица се прикажува во вкупните средства за одржување на станбените згради и станови на ниво на Република Македонија, што ќе бидат ангажирани изнесуваат 19.135.476,25 денари од кои 3.827.095,25 денари ќе бидат наменети за одржување на станбените згради и станови чии корисници се станари со статус на социјално загрозуени лица, а останатиот дел од 15.308.381,00 денари ќе биде наменет за интервенции во останатите станбени згради и станови.

Напоменуваме дека во посебните програми, односно листи за оперативное дејствување во одржувањето на станбените згради и станови, што ќе бидат изготвени од страна на Подрачните единици, меѓу другото, ќе бидат наведени податоци за адресата на станот, односно зградата, видот на интервенцијата (поправка, замена или реконструкција) како и вредноста на интервенцијата.

Распределбата на средствата наменети во одржувањето на станбените згради и станови по подрачните единици е направена согласно планираниот број на станите и планираната фактурирана закупнина за 2004-та година што е и основна рамка за вложувањата и интервенциите од страна на Подрачните единици.

Врз основа на вака утврдените средства во апсолутни износи се задолжува Јавното претпријатие да ги реализира оперативните програми во зависност од ликвидните средства по однос на наплатената закупнина од корисниците на станови.

III. Мерки за обезбедување подобри услови за одржување во постојните станбени згради и станови.

Поаѓајќи од досегашното искуство, како и од утврдените обврски со одредбите на законските прописи во областа на стопанисувањето со стабениот фонд, во смисла на успешното одржување се задолжува Јавното претпријатие за стопанисување со станбен и деловен простор на Република Македонија при реализација на оваа Програма да ги има во предвид следните мерки заради обезбедување подобри и поефикасни услови за одржување на постојните станбени згради и станови:

1. При изготвување на "Оперативните програми" како листа за оперативное дејствување во одржувањето на станбените згради и станови, треба да се поаѓа од претходно извршена анализа на станбените згради и станови преку изготвување на техничка документација со предмер на количините на работа и нивната вредност.

2. Оперативната програма изготвена од страна на Јавното претпријатие во основа треба да кореспондира со паричните средства наменети за одржување на станбените згради и станови утврдени во оваа програма.

3. Посебно место и улога во изготвувањето на оперативната програма за одржувањето на станбените згради и станови треба да имаат интервенциите во станбените згради и станови чии корисници се социјално загрозуени лица.

4. При интервенциите за одржување на колективните згради со мешовита сопственост, од особена важност е досегашно дефинирање на делот на интервенциите кои се на терет на средствата предвидени со оваа програма.

Реалното дефинирање на средствата за делот што се однесува за станите во сопственост на Република Македонија, во секој случај, треба да биде и облигационо регулирано, преку соодветен договор за интервенции во одржувањето на колективните станбени згради со станарите чии станови се во лична сопственост.

Во смисол на горното неопходно е соодветна соработка со Кукните совети во станбените објекти со мешана сопственост, се со цел да се постигне рационална, економична и ефикасна реализација на проектот за интервенции во одржувањето на станбениот објект.

5. Заради избегнување на одредени можни катастрофи или штети во негрижата од одржувањето на станбените објекти од било кои субјекти или објективни причини, (Кукен совет, поединци, сопственици и др.) се задолжува Јавното претпријатие за стопанисување со станбен и деловен простор на Република Македонија да покрене иницијатива за отстранување на причините кои би довеле до можни катастрофи.

При отстранување на причините за можните катастрофи, Јавното претпријатие е должно да ги користи сите овластувања што се дадени со позитивните законски прописи, а особено одредбите на Законот за домување како основен нормативен акт од областа на домувањето, како и да ги информира и инсистира органите надлежни за оваа област да интервенираат за отстранување на причините кои би довеле до можни катастрофи.

IV. Определување елементи за висина на закупнината и за продажната цена на станите

1. Елементи за утврдување висината на закупнината.

Во услови на општествената сопственост на станбениот фонд, основен извор на средства за финансирањето на активностите околу стопанисувањето со станбениот фонд беше станарината.

По својата суштина, станарината претставува цена на услугите за користењето на станот.

Со Законот за домување, кој стапи во сила на 18.05.1999 година, станарината како поим се заменува со поимот "Закупнина" заради новите односи во користењето на станот.

По својата суштина закупнината како цена на услугата за користење на станот треба во иднина да поприими облигационен однос меѓу корисникот и сопственикот на станот.

Во вакви нови односи меѓу закуподавец и закупец на станот се поставува прашањето за изнаоѓање на елементи за утврдување на висината на закупнината.

Од досегашната пракса основни елементи за утврдување на висината на станарината, односно закупнината, за користење на станот се:

- Градежната вредност на станот;

- Амортизација на станот во зависност од годините на староста;

- Површината на станот и

- Коефициентот на вредноста на бодот, како основа за утврдување на висината на закупнината.

Во рамките на ваквите основни елементи за утврдување на висината на закупнината, аналитички и синтетички се разработени поедините елементи во структурата на градежната вредност изразени во соодветен број на бодови.

Преку висината на коефициентот на вредноста на бодот во основа се воспоставуваат економските параметри во водењето на политиката за утврдување на висината на закупнината.

Во сегашни услови висината на закупнината на ниво на Јавното претпријатие се движи од 24 до 37 денари по 1м² која во основа зависи од квалитетот на станот и другите параметри кои ја сочинуваат стандардната опременост на станот.

Исклучок во однос на примената на овие елементи претставуваат супстандардните станови за кои висината на станарината, односно закупнината, се утврдува во рамките од 25% - 40% од вредноста на станите со просечни услови на становање.

Висината на закупнината на станови во сопственост на Република Македонија доделени на лица избрани, именувани и назначени за вршење на јавни функции утврдени со Устав и закон се намалува за 25% од вредноста добиена при пресметувањето на закупнината согласно определените елементи за утврдување на висината на закупнината.

2. Елементи за утврдување на вредноста на станот

2.1. Вредноста на станбениот фонд на кои право должност и одговорности во поглед на располагање има Република Македонија што е дадена на стопанисување на Јавното претпријатие за стопанисување со станбен и деловен простор на Република Македонија, се утврдува врз основа на Уредбата за критериумите и начинот на утврдувањето на продажната цена на становите во општествена сопственост („Сл. весник на РМ“ 68/92) како и нејзината измена во „Сл. весник на РМ“ бр.57/99.

Основни елементи за утврдување вредноста на становите во сопственост на Република Македонија се:

- градежната вредност на станот;
- амортизација на станот во зависност од годината на старост;
- трошоците за уредување на градежното земјиште и
- местоположбата на станот во зависност од оддалеченоста на зградата до централното градско подрачје и во состав на зградата.

Преку аналитичките и синтетичките елементи што се наведени во цитираната "Уредба" и соодветните бодови дадени за секој аналитички и синтетички елемент, се воспоставуваат еднакви стартни основи во утврдувањето во висината на вредноста на станот.

Во образецот за утврдување на градежната вредност на станот изразена во бодови за 1м², покрај основните бодови присутни се и корективни коефициенти изразени во бодови.

Со множење на добиените бодови со површината на станот се изнаоѓа вредноста на станот во бодови, а вредноста на станот за продажба се изнаоѓа преку множењето на овие бодови со утврдениот коефициент од 0,31 ЕУР по 1 бод.

Се оценува дека вака изнајдената вредност, односно со примента на одредбите од Уредбата за критериумите и начинот на утврдување на продажната цена на становите во општествена сопственост во целост ги задоволува потребите и претставува основа за изнаоѓање и на цената на становите во сопственост на Република Македонија.

Разликата меѓу продажбата на становите во општествена сопственост и продажбата на становите во сопственост на Република Македонија треба да се манифестира преку вредноста на коефициентот односно вредноста на бодот.

Во зависност од одредени услови во утврдување во стандардот на становањето како и условите на пазарот, вредноста на бодот во основа треба да се движи како што следува:

	ГРУПА	ЦЕНА НА БОДОТ
1	2	3
1	Скопје	0,31 - 0,61 ЕУР БОД
2	Битола, Прилеп, Куманово, Охрид, Струга, Тетово и Гостивар	0,31 - 0,56 ЕУР БОД
3	Останати градови во Републиката	0,31 - 0,51 ЕУР БОД

Висината на вредноста на бодот ќе се утврди по зони по градовите во Република Македонија, согласно Програмата за продажба на становите во сопственост на Република Македонија, освен национализирани станови за кои вредноста на бодот ја утврдува Владата на Република Македонија.

Вредноста на становите по 1м² помножена со цената на бодот ја дава продажната цена на станот по 1м², односно вкупната продажна цена на станот.

Станбениот простор што е предмет на продажба, големината на станбениот простор, динамиката на остварување на продажбата и вредноста на становите се утврдуваат со Програми на Министерството за транспорт и врски на Република Македонија.

2.2. За становите кои се изградени или се градат согласно досегашните програми, елементи за утврдување на градежната цена на становите се:

- Трошоци за доделување на градежно земјиште за користење.
- Трошоци за уредување на градежно земјиште.
- Трошоци за изградба.
- Трошоци на Јавното претпријатие за стопанисување со станбен и деловен простор на Република Македонија за реализација на програмите.
- Данок на промет на продажба.
- Данок на додадена вредност и др.

V

Оваа програма влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр.23-2123/1
19 јули 2004 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Хари Костов, с.р.

1 ФИЗИЧКИ ПОКАЗАТЕЛИ

Прилог бр. 1

1.1. Утврдување на објектот во градба во 2004 год. од претходни програми										
Шифра	Подрачна единица	Локација (објект)	Катност	Број на објект	станови		деловен простор		гаражи	
					Број	Површина (м ²)	Површина (м ²)	Површина (м ²)	Број	Површина (м ²)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
001	Скопје	Б-9 УК 18 Стар Аеродром	П+6+П	1	53	3.326,54	285	504,05		
		Б-14 ЕУ 18 Стар Аеродром	П+6+П	1	30	1.906,92				
		2.1К1 2.2К1 Б-2 РЦ Аеродром	П+6+П	1	78	4.841,30			45	204,29
		2.3К1 2.4К1 Б-2 РЦ Аеродром	П+6+П	1	79	4.574,93			29	126,87
		2.5К1 2.6К1 Б-2 РЦ Аеродром	П+6+П	1	78	4.841,30			45	204,29
		2.7К1 2.8К1 Б-2 РЦ Аеродром	П+6+П	1	79	4.574,93			29	127,20
		2.9 Б2 Б-2 РЦ Аеродром	П+5+П	1	28	1.901,23			28	149,58
		2.10 Б2 Б-2 РЦ Аеродром	П+5+П	1	28	1.901,23			28	149,58
		2.11 Б2 Б-2 РЦ Аеродром	П+5+П	1	28	1.901,23			28	149,58
		3.6 Б1 Б-1 РЦ Аеродром	П+5+П	1	56	3.410,44			56	355,25
		3.14 Б1 Б-1 РЦ Аеродром	П+5+П	1	56	3.410,44			56	355,25
		3.7 К1 Б-1 РЦ Аеродром	П+6+П	1	40	2.460,92			40	172,38
		Доволник 1 Лам. 1,2 и 3	П+5.П+6	1	58	3.200,02	163,93		58	365,62
		Доволник 2 Ламета 1	П+4+Пк	1	20	1.104,64	177,36		20	123,25
002	Битола	Расадник Б-1	П+2+Пк	1	66	3.743,46	229,22		38	206,43
003	Охрид	Расадник Лам Б.В. Трудбен	П+5.П+6	1	63	3.382,53				
		Општина Б2.Б3 и Б4 Рамно	П+2+Пк	1	24	1.393,98				
004	Гевгелија	Лам 3 Блок 1 и 2 Сана Мисајлов 08 Гевгелија	П+4+Пк	1	3	215,72			3	18,27
005	Прилеп	Табана 11 Октомври 06	П+5+Пк	1	72	4.950,23	1.078,94		69	1.055,31
006	Кичево	Борак Кичево 03	П+4+Пк	1	60	3.654,28	412,34		60	520,90
		Бео Ослободител 05	С+П+4	1	24	1.535,56	451,62		24	118,67
009	Штип	Б-22 Селан-5	П+4+Пк	1	7	458,64			7	54,88
011	Струга	Горба Високо 40	С+6+5	1	35	1.874,37		75,94	35	175,86
013	Велес	Лесница/Евгелска	П+5	1	30	1.724,20			30	176,94
014	Струга	Маршал Тито 05 Струга	П+4	1	28	1.703,74	311,05	113,35	21	134,70
		Венед 2 Дебар	П+4+Пк	1			106,53			
		8-ми Солтеник добор	на изградба	1	4	275,60				
		Вкупно 1.1.		27	1.123	67.868,03	3.695,77	692,32	749	4.942,82

Прилог бр. 2

I.2 Објекти кои ќе завршат со градба во 2005 год.										
Шифра	Подрачна единица	Локација (објект)	Катност	Број на објекти	станови		деловен простор (м2)	гаражи (м2)	подруми	
					број	површина (м2)			број	површина (м2)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
001	Скопје	1.13 K2 Б-1 РЦ Аеродром	П+6+П	1	32	2.666,40			32	173,40
		Батчар бр. 8 Антикоманда	П, IV + Пк	2	42	2.146,22				
		Г. Петров Јурица 3.1	П+4+П	1	38	2.027,00	80,65	270,00	38	133,60
		Г. Петров Јурица 3.2	П+4+П	1	38	2.027,00	80,65	270,00	38	133,60
		Лизница Б-9 Г.Петров	П+4	1	27	1.596,00			27	150,00
		Блок 3.8 објект 20	П+5+Пк	1	55	3.500,00	400,00	900,00		
002	Битола	Боска и Херцеговина Б-9.6 О5	П+5+П	1	84	4.796,86	244,13		84	485,80
003	Охрид	Расадиш Блок 2	П+6	1	50	2.819,73	94,18		20	88,36
005	Приморје	Борис Кидрич 66	П+6+Пк	1	56	3.729,64	635,88		56	517,80
008	Куманово	Илинденска Пфаза	П+3+Пк	1	24	1.791,23	458,61	325,69		
009	Штип	Б-23 Соколо-3	П+4+Пк	1	48	3.303,00			48	384,82
011	Струмица	Турги Василев бр. 42	С+0+5	1	55	1.874,37		75,94	35	175,88
013	Велес	Благој Горев 66 Ламела Б	П+4+Пк	1	10	519,51	78,03		10	65,70
		Вкупно I.2.		15	622	37.186,98	2.072,12	1.841,63	471	2.788,64

Прилог бр. 3

I.3 Објекти кои започнале во градежништво од предходна програма										
Шифра	Подрачна единица	Локација (објект)	Катност	Број на објекти	станови		деловен простор (м2)	гаражи (м2)	подруми	
					број	површина (м2)			број	површина (м2)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1.4 B1 Б-1 РЦ Аеродром	П+5+П	1	56	3.410,44			56	355,25
		1.5 K1 Б-1 РЦ Аеродром	П+6+П	1	40	2.460,92			40	172,18
		1.12 B1 Б-1 РЦ Аеродром	П+5+П	1	56	3.410,44			56	355,25
		2.13 K1 Б-2 РЦ Аеродром	П+6+П	1	40	2.460,92			40	172,18
		2.14 K1 Б-2 РЦ Аеродром	П+6+П	1	40	2.460,92			40	172,18
		1.1 K1 Б-1 РЦ Аеродром	П+6+П	1	40	2.460,92			40	172,18
		1.3 K1 Б-1 РЦ Аеродром	П+6+П	1	40	2.460,92			40	172,18
		Објект 6.5.7	П+4	1	73	4.400,00	1.100,00	2050,00		
		Објект 6.6.2	П+5	1	38	2.275,00	455,00	860,00		
		Боска и Херцеговина Б-9.3 О4	П+5+П	1	78	4.410,12			78	674,75
		Блок 01.14 Јужен дел	П+5	1	80	4.800,00	1.600,00	2500,00		
		Б-4 прва фаза УЕ 18	П+6+П	1	30	1.792,00				
		Б-8 УЕ 18 втора фаза	П+6	1	53	3.034,00	300,00		53	205,00
		Б-13 прва фаза УЕ 18	П+6+П	1	39	2.330,00				
		Б-6 прва фаза УЕ 18	П+6+П	1	60	3.584,00				
		Б-1 УЕ 18	П+6	1	36	2.304,00	384,00		36	384,00
		Б-2 УЕ 18	П+6	1	36	2.304,00	384,00		36	384,00
		Расадиш Блок 3	П+6	1	50	2.819,73	94,18		20	88,36
010	Кавдарци	Б-1 Благо Алексов 66 Кавд.	П+4+Пк	1	19	1.280,00	214,60		19	206,00
012	Тетово	Тетово	П+4+Пк	1			386,35			
		Вкупно I.3.		20	904	54.448,33	4.918,13	5.410,00	554	3.573,51

* Одреден број на локации ќе бидат реализирани со соинвеститорство

Прилог бр. 4

I.4. Доградување на објекти од Проект Р/Р 1346 на Советот на Европа Фонд за социјален развој за изградба на станови кои ќе се поддржат на лица со ниска примана										
Шифра	Подрачна единица	Локација (објект)	Катност	Број на објекти	станови		деловен простор (м2)	гаражи (м2)	подруми	
					број	површина (м2)			број	површина (м2)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
001	Скопје	Боска и Херцеговина Б-9.4 K1	П+6+П	1	32	2.600,79			32	143,13
		Боска и Херцеговина Б-9.4 K2	П+6+П	1	40	2.511,92			40	178,91
		Боска и Херцеговина Б-9.5 K3	П+6+П	1	40	2.511,92			40	178,91
		Боска и Херцеговина Б-9.5 K4	П+6+П	1	32	2.600,79			32	143,13
002	Битола	Докладне 1 Ламела 4 и 5	П+5, П+6	1	43	2.348,34			43	246,64
004	Гевгелија	Лам 3 Блок 1 и 2 Сава Михајлов 66 Гевгелија	П+4+Пк	1	43	2.336,42			43	279,73
006	Катско	Другово	П+2	1	24	1.527,74			24	336,10
007	Кочани	Делчево Б-1 СЗ Центар	П+4+Пк П+2+Пк	1	38	2.127,42			38	323,72
008	Куманово	Кратово Гоце Делчев 66	П+4, П+5	1	40	2.777,11				
009	Штип	Б-22 Соколо-3	П+6+Пк	1	41	2.844,36			41	329,94
012	Тетово	Дол. Валица Гостињар	П+2+Пк	1	42	2.554,80			42	189,90
		Тетово	П+4+Пк	1	35	2.298,76			35	162,63
		Б1-1 Тузла 2	П+5	1	48	2.901,33			48	355,00
013	Велес	Б1-2 Тузла 2	П+5	1	48	2.901,33			48	355,00
		Б1-3 Тузла 2	П+5	1	48	2.901,33			48	355,00
		Венец 2 Дебар	П+4+Пк	1	30	1.473,63			30	68,70
014	Струга	Венец 2 Дебар	П+4+Пк	1	30	1.473,63			30	68,70
		Вкупно I.4.		16	624	39.217,99	0	0	584	3.875,94

РЕКАПИТУЛАР НА ФИЗИЧКИ ПОКАЗАТЕЛИ

Прилог бр. 5

Реден Број	Група на објекти	Број на објекти	станови		деловен простор (м ²)	гаражи (м ²)	поземли	
			број	површина (м ²)			број	површина (м ²)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	11. Доизградување на објекти во градба во 2004 год. од предходни Програми	27	1.123	67.868,03	3.095,77	692,32	749	4.942,92
2	12. Објекти кои ќе завршат со градба во 2005 год.	15	622	37.186,96	2.072,12	1.841,65	471	2.788,64
3	13. Објекти кои започнале во припрема од предходни програми	20	904	54.448,33	4.918,13	5.410,00	554	3.573,51
4	14. Доизградување на објекти од Проектот ФПТ 1340 на Советот на Европа Фонд за социјален развој за изградба на станови кои ќе се издаваат на лица со висок приходи	16	624	39.217,00	0,00	0,00	584	3.675,94
	ВКУПНО	78	3.273	198.721,31	10.086,02	7.943,98	2.358	14.981,01

1007.

Врз основа на член 8 став 3 од Законот за формирање на средства на солидарноста на Република Македонија за отстранување на последиците од елементарни непогоди и за воведување “Недела на солидарноста” (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 30/74, 36/74, 10/76, 44/77, 22/78, 19/80 и 16/85), министерот за финансии донесе

НАРЕДБА ЗА УПЛАТА НА СРЕДСТВАТА НА СОЛИДАРНОСТА

1. Правните лица кои средствата на солидарноста ги водат на посебна сметка во своето сметководство, се должни истите да ги уплатат на трезорска сметка 100000000063095, потсметка 650010001978976 - Средства на солидарноста на Републиката за отстранување на последиците од елементарни непогоди, на приходно konto 725916 - Други средства за солидарност, Програма 00, веднаш, а најкасно до 31 август 2004 година.

2. За спроведување на оваа наредба ќе се грижи Министерството за финансии - Управата за јавни приходи.

3. Оваа наредба влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 12-18516/1
20 јули 2004 година
Скопје

Министер,
м-р Никола Поповски, с.р.

1008.

Врз основа на член 46 од Законот за јавните набавки („Службен весник на Република Македонија“ бр. 19/2004), министерот за финансии донесе

ПРАВИЛНИК ЗА ПОСТАПКАТА НА ОТВОРАЊЕТО НА ПОНУДИТЕ КАЈ ОТВОРЕНИОТ ПОВИК И ОГРАНИЧЕ- НИОТ ПОВИК И ЗА ОБРАЗЕЦОТ ЗА ВОДЕЊЕ НА ЗАПИСНИК ЗА ОТВОРАЊЕТО НА ПОНУДИТЕ

Член 1

Со овој правилник се пропишува постапката на отворањето на понудите кај отворениот повик и ограничениот повик и се пропишува образецот за водење на записник за отворањето на понудите.

Член 2

Постапката на јавното отворање на понудите се врши комисијски од страна на набавувачот (во натамошниот текст: комисија).

Во зависност од природата и специфичноста на набавката, во постапката на јавното отворање на понудите можат да бидат вклучени и други стручни лица од страна на набавувачот.

За јавното отворање на понудите се води записник.

Член 3

Постапката на јавното отворање на понудите започнува на денот, местото и часот, утврден во објавениот повик односно во писмената покана, во присуство на овластените претставници на понудувачите.

Доколку денот определен за отворањето на понудите е неработен, отворањето на понудите ќе се одржи следниот работен ден во утврдениот час и место.

Член 4

Комисијата ги евидентира овластените претставници на понудувачите со нивно предавање на писменото овластување од понудувачот и составува евидентен лист за присуство на кој секој овластен претставник го забележува своето име и презиме, број на овластувањето и се потпишува.

Член 5

Комисијата на јавното отворање на понудите го утврдува бројот на пристигнатите понуди во рокот утврден во огласот или поканата.

Секоја понуда која ќе и биде доставена на комисијата по крајниот рок за доставување понуди утврден во објавениот повик односно во писмената покана, се прогласува за задоцнета и му се враќа неотворена на понудувачот.

Доколку ковертот во кој е понудата не е запечатен и обележан согласно законот, набавувачот не е одговорен за негово затурање или предвремено отворање.

Доколку ковертот на некој понудувач е оштетен или отворен или содржи некаква ознака со која се идентификува испраќачот-понудувачот, понудата на тој понудувач не учествува во јавното отворање, што се констатира во записникот.

Член 6

Претседателот на комисијата јавно ги отвора ковертите во кои што се понудите, според редоследот на нивниот прием кај набавувачот еден по еден, при што најнапред го чита називот (името) и адресата на понудувачот односно шифрата, а доколку е поднесена понуда од група понудувачи, без оглед дали се работи за заедничка понуда или понуда од еден овластен член на групата, ги чита називите и имињата на сите членови на групата, како и податоците за подизведувачот.

Комисијата проверува дали понудите се во оригинал, дали во прилог на понудите се доставени документите за економската и финансиската способност, како и за техничката способност на понудувачите, нивната формална комплетност и цената на понудата (износ и валута).

Доколку комисијата констатира дека документите од став 2 на овој член кај некои понудувачи содржат пропусти кои битно не влијаат на постапката, комисијата тоа ќе го констатира во записникот од јавното отворање на понудите, а по завршувањето на јавното отворање, писмено ќе ги покани овие понудувачи во рок од 3 дена да ги дополнат или појаснат веќе поднесените документи.

Понудите на овие понудувачи комисијата ги чита на јавното отворање.

Податоците од став 1 и 2 на овој член комисијата ги внесува во записникот.

Комисијата документите во понудата ги обележува со архивскиот број на понудата и редниот број на документот.

Член 7

По утврдувањето на комплетноста на документите за економската и финансиската способност како и за техничката способност на понудувачите, комисијата ќе пристапи кон јавно читање на понудите само доколку најмалку двајца понудувачи имаат комплетна документација. Во спротивно, комисијата ќе констатира дека не се исполнети условите за јавно читање на понудите и истото ќе го наведе во записникот.

Член 8

Претседателот на комисијата пристапува кон читање на понудите по истиот редослед утврден во член 6 од овој правилник, на тој начин што покрај задолжителните елементи на понудата определени во член 43 став 3 од законот, ќе се прочитаат и други елементи кои по наоѓање на комисијата се битни за односната набавка.

Во записникот комисијата го запишува вкупниот износ на понудата и дадените попусти.

Член 9

Доколку комисијата на јавното отворање на понудите констатира дека не се доставени прифатливи понуди или врз основа на прегледот и оценката е утврдено дека понудите во потполност не ги исполнуваат сите барања на тендерската документација (неисправни понуди) или врз основа на прегледот и оценката е утврдено дека потполно не одговараат на сите технички спецификации (несоодветни понуди), тоа ќе го констатира во записникот.

Член 10

По читањето на понудите, овластените претставници на понудувачите можат да дадат забелешки во врска со понудите или документацијата, или на работата на комисијата.

Забелешките на овластените претставници на понудувачите, комисијата ги забележува во записникот.

Член 11

Записникот од јавното отворање на понудите се води на образец кој е даден во прилог и е составен дел на овој правилник.

Член 12

Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 16-18520/1
20 јули 2004 година
Скопје

Министер,
м-р **Никола Поповски**, с.р.

(назив на набавувачот)

(деловоден број)

(датум)

ЗАПИСНИК

од јавното отворање на понудите по отворениот / ограничениот повик број _____ од _____ (датум), одржан на ден _____ во просториите на _____ (место на јавното отворање) со почеток во _____ часот.

Набавувачот _____
(во натамошниот текст: набавувач), објави отворен / ограничен повик за набавка на: _____
(предмет на набавката).

Јавното отворање на понудите го спроведе комисијата за јавни набавки на набавувачот (во натамошниот текст: комисија) во состав: _____, претседател, _____, членови, како и _____ (се наведуваат стручните лица доколку се вклучени во работата на комисијата), а во присуство на овластени претставници на понудувачите.

Комисијата констатира дека до _____ часот, до набавувачот пристигнати се вкупно _____ понуди.

Комисијата констатира дека _____ (се наведува број) коверти на понудувачите се оштетени, отворени, или не се означени согласно закон, или содржат ознака од која може да се идентификува испраќачот - понудувачот.

Комисијата пристапи кон отворање на ковертите според редоследот на нивниот прием кај набавувачот.

Претседателот на комисијата го отвори ковертот од понудувачот _____
(се наведува називот - име и адресата на понудувачот, односно шифрата на понудувачот ако конкурсот е анонимен), при што констатира дека _____

(се констатира комплетноста или некомплетноста на документите за економската и финансиската способност како и за техничката способност на понудувачот).

По утврдувањето на формалната комплетност на понудите, комисијата констатира дека е / не е исполнет законскиот услов од член 45 став 2 од законот, по што пристапи кон јавно читање на понудите по истиот редослед по кој беше разгледувана документацијата.

Претседателот на комисијата најпрво ја прочита понудата на понудувачот _____

(се запишува називот - име и адреса на понудувачот односно шифрата, како и вкупниот износ на понудата и евентуално дадените попусти).

Од страна на овластените претставници на понудувачите се / не се дадени забелешки _____

(доколку има забелешки истите се евидентираат).

Комисија за јавни набавки

Претседател

Член

Член

1009.

Врз основа на член 47 став 1 од Законот за спортот ("Сл. весник на РМ" бр.29/02), директорот на Агенцијата за млади и спорт, донесе

П РА В И Л Н И К ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА КАТЕГОРИЗАЦИЈА НА СПОРТИСТИТЕ ОД РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Во Правилникот за категоризација на спортистите од Република Македонија ("Сл. весник на РМ" бр. 51/02), во членот 14 во точка 1. алинеја 1 зборот "десетто" се заменува со зборот "осмо";

Во алинеја 2 зборот "осмо" се заменува со зборот "шестто";

Во алинеја 3 зборот "осмо" се заменува со зборот "трето";

Во алинеја 4 зборот "шестто" се заменува со зборот "трето".

Во точката 1. по став 2 се додава нов став 3 кој гласи:

"Во дисциплините 3xK1, 3xI1 и 3xI2 се вреднува пласман од прво до второ место на Олимписки игри и на европско и светско првенство, доколку учествувале најмалку 22 земји учеснички на европско и 44 земји учеснички на светско првенство".

Во точка 2. алинеја 1 зборовите "единаесетто до дваесетто" се заменуваат со зборовите "деветто до шеснаесетто".

Во алинеја 2 зборовите "деветто до шеснаесетто" се заменуваат со зборовите "седмо до дванаесетто", по зборот "или" се додаваат зборовите "од четврто до шестто место на" и зборовите "седмо до деветто" се заменуваат со зборовите "четврто до шестто".

Во алинеја 3 зборот "трето" се заменува со зборот "второ".

Во точка 2. по став 2 се додава нов став 3 кој гласи :

"Во дисциплините 3xK1, 3xI1 и 3xI2 се вреднува пласман само од прво до второ место на Олимписки игри и на европско и светско првенство, доколку учествувале најмалку 22 земји учеснички на европско и 44 земји учеснички на светско првенство".

Член 2

Во членот 16 во делот "Карате", став 1 точка 1. по зборовите "во спортска борба или" се додаваат зборовите "прво место во".

Во точка 2. алинеја 1 зборот "осмо" се заменува со зборот "шестто".

Во точка 2. алинеја 2 зборовите "четврто до шестто" се заменуваат со зборовите "второ до трето".

Во точка 2. став 2 по зборовите "Светската карате федерација (WKF)", се додаваат зборовите "а на кој учествувале најмалку 22 земји на европско и 44 земји на светско првенство".

Во делот "Традиционално карате", во точка 1. алинеја 1 бројот "30" се заменува со бројот "44".

Во точка 1. став 2 зборот "две" се заменува со зборот "три".

Член 3

Во членот 20 точка 1. алинеите 1 и 2 се бришат.

Алинеите 3 и 4 стануваат алинеи 1 и 2.

Во точката 2. алинеите 1 и 2 се бришат.

Алинеите 3 и 4 стануваат алинеи 1 и 2.

По ставот 1 се додава нов став 2 кој гласи:

"Резултатите од точките 1. и 2. на овој член, треба да се постигнати на натпревар на кој учествувале најмалку 22 земји учеснички на европско и 44 земји учеснички на светско првенство".

Член 4

Во членот 21 точка 1. алинеја 1 бројот "30" се заменува со бројот "44".

Во алинејата 2 бројот "20" се заменува со бројот "22".

Член 5

Во членот 24 во точката в). во потточката 1. алинеја 1 зборот "шестто" се заменува со зборот "второ".

Алинејата 2 се брише.

Алинејата 3 станува алинеја 2.

По ставот 1 се додава нов став 2, кој гласи:

"Резултатите од став 1 точка б). потточка 1. и од точката в). потточка 1. на овој член, треба да се постигнати на натпревар на кој учествувале најмалку 22 земји учеснички на европско и 44 земји учеснички на светско првенство".

Член 6

Во членот 32 по точката 1. се додава нов став 2 кој гласи:

"Резултатите од точка 1. на овој член, треба да се постигнати на натпревар на кој учествувале најмалку 22 земји учеснички на европско и 44 земји учеснички на светско првенство".

Член 7

Во членот 35 точка 1. алинеја 4 по зборовите "светско првенство" се додаваат зборовите: "во екипни и тимски спортови кои се на програмата на параолимписки игри, европско и светско првенство, исклучувајќи ги екипните бодувања и пласмани во индивидуалните спортови".

Во алинеја 5 по зборовите "европско првенство" се додаваат зборовите "во екипни и тимски спортови кои се на програмата на параолимписки игри, европско и светско првенство, исклучувајќи ги екипните бодувања и пласмани во индивидуалните спортови".

Член 8

Во членот 42 точка 1. алинеите 1 и 2 се заменуваат со три нови алинеи кои гласат:

"-освоено од прво до шестто место на Шаховска олимпијада, индивидуално во генерален-конечен пласман;

- освоено од прво до четврто место на Светско првенство за сениори, индивидуално во генерален-конечен пласман;

- освоено прво до второ место на европско првенство за сениори, индивидуално во генерален-конечен пласман;"

Алинејата 3 станува алинеја 4.

Во точката 2. алинеите 1 и 2 се заменуваат со три нови алинеи кои гласат:

"-освоено од седмо до деветто место на Шаховска олимпијада, индивидуално во генерален-конечен пласман;

-освоено од петто до осмо место на Светско првенство за сениори, индивидуално во генерален-конечен пласман;

-освоено третто до четврто место на европско првенство за сениори, индивидуално во генерален-конечен пласман;"

Алинеите 3, 4 и 5 стануваат алинеи 4, 5 и 6.

Член 9

Во Правилникот за категоризација на спортистите од Република Македонија ("Сл. весник на РМ" бр. 51/02), табелите 3 и 5 се заменуваат со нови табели 3 и 5 кои се приложени кон овој правилник и се негов составен дел.

Член 10

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавување во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 08-2460/1 Директор
19 јули 2004 година на Агенцијата за млади и спорт,
Скопје Георги Трајчев, с.р.

Прилог: Табела 3

НОРМИ ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА СПОРТСКА КАТЕГОРИЈА СПОРТИСТ ОД МЕЃУНАРОДНА КА- ТЕГОРИЈА ВО ПЛИВАЊЕ

дисциплина	мажи	жени
50 м. слободно	23,06	25,79
100 м. слободно	50,64	56,78
200 м. слободно	1:51,50	2:02,00
400 м. слободно	3:59,00	4:17,52
1500 м./800 м. слободно	15:30,67	8:48,80
100 м. градно	1:03,00	1:10,00
200 м. градно	2:18,86	2:33,00
100 м. грбно	57,36	1:03,00
200 м. грбно	2:02,80	2:14,00
100 м. делфин	54,00	1:00,00
200 м. делфин	2:00,81	2:12,00

200 м. мешано	2:06,28	2:17,10
400 м. мешано	4:29,84	4:48,00
4x100 м. мешано	3:48,53	4:15,00
4x100 м. слободно	3:26,00	3:50,00
4x200 м. слободно	7:36,00	8:22,00

- Нормите во Табела 3 се однесуваат на резултати постигнати во базен од 50м., мерени со електронско мерење на времето.

Прилог: Табела 5

НОРМИ ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА СПОРТСКА КАТЕГОРИЈА СПОРТИСТ ОД МЕЃУНАРОДНА КАТЕГОРИЈА ВО СТРЕЛАШТВО

дисциплина / мажи /	норма
Станд.ВП, 60 / на 10м.	592
Станд. ВПИ, 60/на 10м	574
МКП, сл.избор, 60 леж./ 50м.	595
МКП, сл.избор, 3x40/ 50м.	1156
МКПИ сл.избор, 60/ 50м.	562
МКПИ, брзо стрелање-силу./25м	586
МКПИ стандард/ 25м.	575
Пиштол, голем калибар/ 25м	584
Мета во движење, 30+30/ 25м.	582
Летечка мета-ТРАП	117
Летечка мета-СКЕЕТ	117
/жени/	норма
Станд. ВП, 40/ 10м	395
Станд.ВПИ, 40/ 10м	381
Станд. МКП, 60 леж./ 50м	592
Станд. МКП, 3x20 / 50м.	572
Спортски МКПИ, 30+30/ 25м	576
Летечки мети- Двоен ТРАП	103

ВП - воздушна пушка

ВПИ - воздушен пиштол

МКП - малокалибарска пушка

МКПИ - малокалибарски пиштол

1010.

Врз основа на член 39, став 3 од Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 47/97, 40/99, 98/00, 94/02 и 38/03), член 28 од Законот за акцизите („Службен весник на РМ“ бр. 32/01, 50/01, 52/01, 45/02, 98/02 и 24/03), член 28 и 29 од Законот за данокот на додадена вредност („Службен весник на РМ“ бр. 44/99, 59/99, 86/99, 11/00, 8/01 и 21/03), Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, на седницата одржана на 26.07.2004 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКИ ЦЕНИ НА ОДДЕЛНИ НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ УТВРДЕНИ СОГЛАСНО МЕТОДОЛОГИЈАТА

1. Претпријатијата кои произведуваат деривати од нафта можат да ги формираат цените на одделни нафтени деривати така што највисоките производни цени да изнесуваат и тоа:

а) Моторни бензини	ден/лит.
- МБ - 96 (ПРЕМИУМ)	до 20,426
- БМБ - 90 (БЕЗОЛОВЕН РЕГУЛАР)	до 20,244
- БМБ - 95 (БЕЗОЛОВЕН ПРЕМИУМ)	до 20,667

б) Дизел гориво	ден/лит.
- Д (ДИЗЕЛ)	до 19,084

в) Масло за горење	ден/лит.
- екстра лесно (ЕЛ)	до 18,688

г) Мазут	ден/кг
- М - 1 (М)	до 10,284
- М - 2	до 10,258

2. Претпријатијата и другите правни и физички лица, што вршат промет на нафтени деривати и увозници (во натамошниот текст: претпријатија) ги формираат цените за одделни нафтени деривати така што највисоките малопродажни цени да изнесуваат и тоа:

а) Моторни бензини	ден/лит.
- МБ - 96 (ПРЕМИУМ)	до 57,50
- БМБ - 90 (БЕЗОЛОВЕН РЕГУЛАР)	до 54,00
- БМБ - 95 (БЕЗОЛОВЕН ПРЕМИУМ)	до 54,50

б) Дизел гориво	ден/лит.
- Д (ДИЗЕЛ)	до 41,50

в) Масло за горење	ден/лит.
- екстра лесно (ЕЛ)	до 30,00

г) Мазут	ден/кг
- М - 1 (М)	до 12,725
- М - 2	до 12,694

Цените од став 1 на оваа точка, потточките "а", "б" и "в" важат франко пумпна станица, а цената на потточката "г" важи франко производител во земјата.

Во малопродажните цени содржан е данокот на додадена вредност согласно Законот.

3. Во малопродажните цени утврдени со точка 2 од оваа одлука акцизите кои ги плаќаат обврзниците согласно Законот изнесуваат и тоа:

а) Моторни бензини	ден/лит.
- МБ - 96 (ПРЕМИУМ)	24,703
- БМБ - 90 (БЕЗОЛОВЕН РЕГУЛАР)	21,919
- БМБ - 95 (БЕЗОЛОВЕН ПРЕМИУМ)	21,919

б) Дизел гориво	ден/лит.
- Д (ДИЗЕЛ)	12,485

в) Масло за горење	ден/лит.
- екстра лесно (ЕЛ)	3,136

г) Мазут	ден/кг
- М - 1 (М)	0,100
- М - 2	0,100

4. Во цените од точка 2 освен во потточката "г" на оваа одлука содржани се и трошоците за превоз од 0,40 ден/литар, а трошоците на прометот изнесуваат:

а) Моторни бензини	ден/лит.
- МБ - 96 (ПРЕМИУМ)	до 3,20
- БМБ - 90 (БЕЗОЛОВЕН РЕГУЛАР)	до 3,20
- БМБ - 95 (БЕЗОЛОВЕН ПРЕМИУМ)	до 3,20

б) Дизел гориво	ден/лит.
- Д (ДИЗЕЛ)	до 3,20

в) Масло за горење	ден/лит.
- екстра лесно (ЕЛ)	до 3,20

г) Мазут	ден/кг
- М - 1 (М)	до 0,40
- М - 2	до 0,40

5. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 00,01 часот на 27.07.2004 година.

Бр. 02-611/1
26 јули 2004 година
Скопје

Заменик претседател,
м-р **Радомир Цветковиќ**, с.р.

1011.

Врз основа на член 79 од Законот за хартии од вредност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 64/00, 103/00, 34/01, 4/02, 37/02, 31/03 и 85/03), Комисијата за хартии од вредност на својата седница одржана на 07.07.2004 година, донесе

РЕШЕНИЕ

1. Се дава согласност на Одлуката за измени и дополнување на Процедурите за тргување на Македонска Берза АД Скопје бр. 02-1029/1 од 30.06.2004 година, доставена до Комисијата за хартии од вредност на 01.07.2004 година и заведена под деловоден број на КХВ 08-1014/1.

2. Се задолжува Македонска берза на долгорочни хартии од вредност АД Скопје во Одлуката за измени и дополнување на Процедурите за тргување на Македонска Берза АД Скопје бр. 02-1029/1 од 30.06.2004 година, да ги изврши следните корекции:

- во точка 3.49 а) вкупниот број на купувачи и продавачи во блок трансакција ќе го ограничи на најмногу 30 лица;

- точка 3.49 г), алинеја 1 да гласи „вредноста на трансакцијата мора да изнесува најмалку 5.000.000,00 денари“;

- точка 3.49 г), алинеја 2 да гласи „исто правно и/или физичко лице (во лично својство или како застапник по закон на правно лице) не може исто-

времено да се јави и како купувач и како продавач на хартии од вредност во иста блок трансакција, ниту како истовремен застапник на купувач/и и продавач/и на хартии од вредност во иста блок трансакција.

- точка 3.49 г), алинејата 3 да се избрише;

- во точка 3.49 е) трите алинеи да се заменат со еден текст со кој ќе се воведо единствен услов за цената на пријавената блок трансакција на Берзата за сите акции кои се тргуваат на сите пазари на Берзата, при што цената да не смее да отстапува повеќе од минус 20% во однос на пондерираната просечна цена на сите трансакции со тие акции на Берзата во последните 30 календарски денови, вклучувајќи го и денот на тргување во кој се пријавува блок трансакцијата;

- точка 3.49 ж) да гласи “доколку со акциите со кои тргува на официјалниот и неофицијалниот пазар на Берзата кои се предмет на блок трансакцијата не се тргувало во последните 30 календарски денови, вклучувајќи го и денот на тргување на кој се пријавува блок трансакцијата, цената на тие акциите не може да отстапуваат во минус повеќе од 20% во однос на нивната номинална вредност;

- Прилог 2, точка 3, да се надополни со следната реченица: “Трансакцијата се смета дека е склучена на датумот на потпишување на договорот“.

3. Се задолжува Македонска Берза на долгорочни хартии од вредност АД Скопје, да достави до Комисијата пречистен текст на Процедурите за тргување на Македонска Берза АД Скопје, во смисла на точка 2 од ова решение.

4. Жалбата по ова решение не го одлага неговото извршување.

5. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето и истото ќе се применува по постапувањето на Македонската Берза согласно точка 2 од решението.

6. Ова решение ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 08-1014/3
7 јули 2004 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
Претседател,
проф. д-р **Весна Пендовска**, с.р.

1012.

Врз основа на член 79 од Законот за хартии од вредност (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/00, 103/00, 34/01, 4/02, 37/02, 31/03 и 85/03), Комисијата за хартии од вредност на седницата одржана на 07.07.2004 година, донесе

РЕШЕНИЕ

1. Се дава согласност на Одлуката за измени и дополнувања на Правилникот за котација на хартии од вредност бр. 02-1034/1 од 02.07.2004 година доставе-

на до Комисијата за хартии од вредност на ден 02.07.2004 година и евидентирана под деловоден број 08-1025/1.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето и ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 08-1025/2
7 јули 2004 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
Претседател,
проф. д-р **Весна Пендовска**, с.р.

1013.

Врз основа на член 79 од Законот за хартии од вредност (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 64/00, 103/00, 34/01, 4/02, 37/02, 31/03 и 85/03), Комисијата за хартии од вредност на седницата одржана на 07.07.2004 година, донесе

РЕШЕНИЕ

1. Се дава согласност на Одлуката за измени и дополнување на Правилата за работа на Македонска Берза АД Скопје бр. 02-1028/1 од 30.06.2004 година доставена до Комисијата за хартии од вредност на ден 01.07.2004 година и евидентирана под деловоден број 08-1015/1.

2. Ова решение влегува во сила на денот на донесувањето и истото ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 08-1015/3
7 јули 2004 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
Претседател,
проф. д-р **Весна Пендовска**, с.р.

1014.

Врз основа на член 80 став 1 од Законот за премеј, катастар и запишување на правата на недвижностите (“Службен весник на СРМ“ бр. 27/86 и 17/91), Државниот завод за геодетски работи донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА УСТАНОВЕН КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ

Се става во примена установениот катастар на недвижностите за катастарската општина Загориче - Општина Демир Хисар.

Катастарот на недвижностите се применува од денот на објавувањето на ова решение во “Службен весник на Република Македонија“.

Со денот на примената на катастарот на недвижностите од став 1 од ова решение, престанува да се применува катастарот на земјиштето за КО Загориче, установен според Законот за премеј и катастар на земјиштето (“Службен весник на СРМ“ бр. 34/72 и 13/78).

Бр. 09-4554/1
19 јули 2004 година
Скопје

Директор,
Бисера Јакимовска, с.р.

НОВО

НОВО

НОВО

БАЗА НА ПОДАТОЦИ НА ЗАКОНСКАТА И ПОДЗАКОНСКАТА РЕГУЛАТИВА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ОД 1945 ГОДИНА ДО ДЕНЕС

I

ЈП Службен весник на Република Македонија на интернет Ви ја нуди Базата на податоци на целата законска и подзаконска регулатива од 1945 година до денес (околу 6000 прописи, распоредени во 20 области и преку 60 подобласти), како и тековното издавање на службениот весник во дигитална форма.

- 1) За период од 12 месеци, за претплатниците на печатеното издание на „Службен весник на РМ“:
 - а) за над десет претплатнички акаунти 4.880,00 денари по акаунт;
 - б) од шест до десет претплатнички акаунти 6.588,00 денари по акаунт;
 - в) од еден до пет претплатнички акаунти 8.540,00 денари по акаунт.
- 2) За период од 12 месеци, за оние кои не се претплатници на печатеното издание на „Службен весник на РМ“:
 - а) за над десет претплатнички акаунти 9.760,00 денари по акаунт;
 - б) од шест до десет претплатнички акаунти 10.980,00 денари по акаунт;
 - в) од еден до пет претплатнички акаунти 12.200,00 денари по акаунт.
- 3) За период од 1 месец
цената изнесува 1.400,00 денари по претплатнички акаунт.

Цените се со пресметан ДДВ од 18%.

Прописите од Базата на податоци може да се печатат, со исклучок на прописите и интегралното издание на весникот од тековната година.

II

ЈП Службен весник на РМ ви ги нуди и CD-ROM изданијата на весникот за 2001, 2002 и 2003 година по единечна цена од 2.000,00 денари или комплет за 5.000,00 денари

ПОРАЧКА – ЗАКЛУЧНИЦА

Со оваа порачка – заклучница неотповикливо се претплатувам на:

1. WEB страницата – издание на Службен весник на РМ, за период од ____-____.200____ до ____-____.200____ година, во _____ (_____) претплатнички акаунти.
со зборови
2. CD-ROM комплет изданија за 2001, 2002 и 2003 година, или поединечно во _____ (_____) комплети – примероци.
со зборови

Име и презиме: _____ Назив на фирмата: _____
 Адреса: _____ Место: _____
 Телефон: _____ Телефакс: _____ e-mail: _____
 (М.П.) _____ Нарачател, _____



www.slvesnik.com.mk
contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје
 бул. "Партизански одреди" бр. 29. Поштенски факс 51.
 Директор и одговорен уредник - Борис Тренески.
 Telefони: +389-2-3298-860, +389-2-3298-769. Телефакс: +389-2-3112-267.

Претплатата за 2004 година изнесува 9.200,00 денари.
 „Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
 Рок за рекламации 15 дена.
 Жиро-сметка: 300000000188798. Број за ДДВ МК: 4030987108771.
 Депонент: Комерцијална банка, АД - Скопје.
 Печат: Графички центар КМ Креатив - Скопје.